

Нема план Б
Обврските од Пржино
без алтернатива

100 дена технички премиер
Нова влада за изборните
предизвици

Заев со дилеми за 24 април
Чесен пораз или
мачна иднина?

Република

бр. 177, година V ■ петок, 22 јануари 2016 година ■ цена: 50 денари



МЕЃУНАРОДНИОТ ФАКТОР ГИ ПОДДРЖА ИЗБОРИТЕ СДСМ ГО ПОТРОШИ КРЕДИТОТ ОД БРИСЕЛ



Кој карува на нафтата?

**Граѓаните не го чувствуваат
поевтинувањето**

И Алушовски верува
во своите браќа

Сонот за Рио е реалност



republika.mk

Не чекај весџи
за да видиш шџо се случува
ИНТЕРНЕТ ТВ

Република
www.republika.mk

ВОВЕД

Обврските од Пржино без алтернатива

6

КОЛУМНА

Заев со дилеми за 24 април -
чесен пораз или мачна иднина

9

ЛИЧНОСТ НА НЕДЕЛАТА

Дејан Манасков

20

ЕКОНОМИЈА

Граѓаните никако да почувствуваат
ќар од поевтината нафтата

22

СВЕТ

Шокантна тактика за бегалците во
Берлин и во Брисел

26

ЗДРАВЈЕ

Сашо Стефановски, директор на ФЗОМ

32

КУЛТУРА

Седумдесет години од објавувањето на
македонската граматика

38

КУЛТУРА | ИНТЕРВЈУ

Жарко Димоски, актер

40

СЦЕНА

Естрадата на зимски распуст

42

СПОРТ | ИНТЕРВЈУ

Стевче Алушовски: Сонот за Рио е реалност


54



Настан на неделата

7

САД ги повика сите партии
да учествуваат на избори



13

Анализа


СДСМ го потроши
кредитот во Брисел



Актуелно

17

Нова Влада за
изборните предизвици



28

Репортажа

Богојавление -Водици со
различни обичаи во секој крај

ДНИД Прва Република
ДООЕЛ Скопје

бул. Илинден бр. 9
1000 Скопје
republika@republika.mk
contact@republika.mk
sport@republika.mk

Директор: Доне Донеvски

Маркетинг:
Стојан Георгиеvски,
Габриела Мирчески
тел. 02 / 32 99 999
факс. 02 / 32 99 998

Издавач / редакција: ДНИД Прва Република ДООЕЛ Скопје
бул. Илинден бр. 9, 1000 Скопје

ж-ска: 500-0000007811-68
депонент банка: Стопанска Банка АД Битола

Претплата: тел. 02/3089-306

www.republika.mk ■ facebook.com/nedelnikrepublika

Главен и одговорен уредник: Ненад Мирчевски
Заменик главен и одговорен уредник: Билјана Зафорова
Редакција и соработници:

Александра Мазнева - Бундалевска, Невена Поповска,
Марина Костовска, Наум Стоилковски, Александрија Стевковска,
Јана Јосифовска, Бојан Момировски

Колумнисти: Горан Момировски, Љупчо Цветановски
Соработници: Никола Петковски, Димитар Љоровски Вамваковски
Лектори: Анета Љубеvскиј, Тања Стевановска

Фотографија: Ѓорѓи Личовски, Александар Ивановски
Графички дизајн: Никска Георгиеvски, Билјана Неделковска

Печати: Графички Центар Скопје, ул. Скупи 6.6.

Испечатени примероци: 4.000

Датум на печатење: 21 јануари 2016




Фото: Ѓорѓи Личовски

МАГИЈАТА НА
ОХРИДСКОТО ЕЗЕРО



Обврските од Пржино без алтернатива

Нена Мурчевски | главен и одговорен уредник

И покрај тоа што сите четири партии што се дел од Договорот од Пржино декларативно се обврзаа за целосно исполнување, сè уште во одредени опозициски кругови се заговара парадоксална теза дека договорот е мртов или треба да биде прогласен за таков само затоа што изборите биле закажани на денот што уште од самиот почеток беше определен од страна на сите лидери.

Дали СДСМ ќе го почитува договорот, или ќе остане на одлуката да не оди на изборите закажани на 24 април, ќе дознаеме наскоро. Но, и покрај цврстиот став (во овие моменти) на нејзиното раководство да не се прифати датумот, постои причина да се надеваме дека, сепак, може да го прифати предизвикот. Оптимизмот произлегува од поддршката на Брисел за спроведување кредибилни избори, но и од неиздржаноста на опозициските аргументи според кои е невозможно да се прочисти избирачкиот список и да се овозможи рамноправен третман во медиумите во определениот рок.

Како прво, ако на сите ни е јасно дека исполнувањето на обврските што произлегуваат од договорот немаат алтернатива, тогаш нејасно е зошто политичката дебата не се води во насока како да му се помогне на ДИК за да се заврши навреме прочистувањето на избирачкиот список, туку главната тема на дискусија е „за колку месеци треба да се одложат изборите“.

Ако опозицијата имала процена дека времето за прочистување на избирачкиот список треба да се одолжи дури до септември (што значи дека на ДИК би му биле потребни повеќе

од пет месеци за да ја заврши работата), тогаш прашањето е зошто опозицијата уште летоска не постави ултиматум новиот состав на ДИК да се изгласа во исто време со специјалната обвинителка? Во тој случај списокот досега ќе беше прочистен, а граѓаните ќе имаа шанса што поскоро да го кажат својот збор.

Сега, место да лицитираат со датуми, подобро е да се погрижат да си го почитуваат дадениот збор.

Второ, сите тие опозициски „стручњаци“ и „аналитичари“ што заговараат „повторување на 17 мај“ алудирајќи на протести и на насилства како контрамерка на одлуката за избори на 24 април, треба да бидат свесни дека ѝ прават само дополнителна штета на државата, но и на партијата. Ако опозицијата продолжи да чекори по тој пат тогаш резултатите ќе бидат уште покатастрофални од сега. Народот одамна го отфрли тоа сценарио како опција.

Трето, опозицијата не може да се сфати сериозно дека бара демократизацијата во медиумскиот простор сè додека поддржува медиуми што водат црни кампањи против сите неистомисленици на раководството, вклучувајќи ги и тие со проопозициски ставови. Првите луѓе во СДСМ немаат право да се жалат на медиумска изолација бидејќи самите се доведоа во таква позиција еднострано одбивајќи ја соработката со сите медиуми што не се под нивна контрола. Само за потсетување, неделникот „Република“ уште од првиот број води политика на давање простор за промоција на различни ставови за различни општествено-политички

прашања во државата. Од тие причини, редовно одвојуваше простор и за претставници на опозицијата. Неделникот во ниту еден момент не го променил ставот за ова прашање, а, во исто време, од ниту еден соговорник со проопозициски ставови немало забелешка на третманот. Сепак, повеќе од една година раководството на СДСМ не само што целосно го бојкотира нашиот медиум, туку и им забрани каква било комуникација на сите свои членови без претходна консултација. И покрај сите неиздржани притисоци и обвинувања од опозицијата до медиумот, неделникот останува отворен за соработка. Сè уште се валидни поканите за интервју до целото раководство на партијата, на кои до ден денес немаме добиено никаков одговор.

Место вината да ја бараат во „предавството на стратегиските партнери“, за опозицијата е најдобро да покаже дека искрено сака да придонесе во надминување на пречките за спроведување фер избори, кои ќе бидат признати од сите засегнати фактори. Тоа е идеалната опција за опозицијата во моментот, со што би покажале дека грижата за иднината на државата е реална, а не само изговор за исполнување на своите лични цели.



ВЛАДАТА ЌЕ ПОМОГНЕ НА ДИК НАВРЕМЕ ДА ГИ ЗАВРШИ АКТИВНОСТИТЕ

Вицепремиерот и министер за финансии, Зоран Ставрески, најави дека Владата преку Министерството за финансии ќе одобри вработувања во Државната изборна комисија онолку колку што ѝ се потребни и финансиски ќе помогне во сите сегменти во работењето на ДИК за да ги заврши сите активности за организирање на парламентарните избори на 24 април.

■ Беа разгледани сите кадровски прашања и потреби на ДИК и утврдиле дека Министерството за финансии и Владата ќе ги одобрат сите вработувања што ќе бидат потребни. И тоа не само онолку колку што ДИК ќе побара, туку и двојно и тројно повеќе од тоа ако е потребно, така како што, впрочем, од наша страна му беше ветено на еврокомесарот Хан, сè со цел ДИК навреме да ги заврши сите подготвителни активности околу прочистување на Избирачкиот список и сите други активности кои се во нивна надлежност - изјави Ставрески.

Ставрески посочи дека веќе е издадена согласност за 11 вработувања, а во следниот период ќе се чека ДИК да ги заврши анализите околу тоа колку точно луѓе ќе им бидат потребни.

■ Покрај потребите за нови вработувања, ги разгледаме и другите потреби на ДИК. Тие се однесуваат на обезбедување простор за подрачните одделенија на ДИК и обезбедување возила. Во тој дел ја искажавме нашата решеност да помогнеме како Влада преку државните институции, односно подрачните одделенија на државните институции и преку општините ќе помогнеме да се обезбедат и просторот и возилата што се неопходни за теренска работа и за теренска проверка - додаде вицепремиерот и министер за финансии. ■

САД ГИ ПОВИКАА СИТЕ ПАРТИИ ДА УЧЕСТВУВААТ НА ИЗБОРИТЕ

Американскиот амбасадор во Македонија, Џес Бејли, ги повика сите партии и организации да учествуваат на изборите. Во писмена изјава, Бејли наведува дека спроведувањето на договорот од Пржино е клучно за македонските евроинтеграции, кои САД ги поддржуваат. Амбасадорот смета дека оставката на премиерот е важна пресвртница во тој процес, исто како и кредибилните избори.



на други места. Времето е кратко. Ги повикуваме сите партии и организации да учествуваат на изборите, тоа е најдобриот начин да се подобрат институциите и да се обезбеди кредибилен процес. САД ќе го набљудуваат напредокот на овој процес и ќе направиме наши оценки, како и ЕУ, ОБСЕ и други тела - се наведува писмената изјава на амбасадорот Бејли. ■

LPS

LIGHT POWER SOLUTIONS

Заштеди на осветлување до 80 %

info@lps.mk | +389 2 313 11 13
www.lps.mk

SHEENLY
www.sheenly.com

impuls

Ecolight™
Save simple.
www.ecolight-lights.co.uk

Quehenberger | Drexeilmaier | Alkaloid | Granit | KAM | Tinex | Blizoo



ЗАЕВ СО ДИЛЕМИ ЗА 24 АПРИЛ

КОЛУМНА

ЧЕСЕН ПОРАЗ ИЛИ МАЧНА ИДНИНА

На изборите закажани за 24 април, СДСМ ќе дојде во најнезавидна позиција од своето основање. Без разлика дали најголемата опозициона партија ќе остане на својот став да го бојкотира народниот плебисцит или, пак, под влијание на „други“ фактори, сепак, ќе се обиде ја добие довербата на граѓаните, Заев и другарите ќе се соочат со заминување во историјата. И тогаш ќе биде неважно дали Заев ќе остане на чело на СДСМ или ќе се повлече. Партијата ќе доживее таков удар од кој со години нема да може да се поврати. Тоа го знаат сите опозициски аналитичари и затоа сега сме сведоци на продолжување на драмата што кулминираше на 24 декември 2012 година и оттогаш не запира

Пишува | Горан Момирски

Договорот што со тешки маки и со мачно меѓународно посредништво беше потпишан од четирите најголеми партии, меѓу кои и СДСМ, на опозицијата не ѝ донесе ништо друго освен што од почетокот беше прославуван како крај на Груевски и на ВМРО - ДПМНЕ. Договорот само ја потврди тезата дека без бомби Заев нема никаков адут в рака. Со предавањето на „бомбите“ на специјалната обвинителка Јанева, Зоран Заев се откажа од своето единствено оружје со кое можеше барем да глуми достоин политички противник на Груевски. Откако стана јасно дека сега секоја објавена бомба, дури и ако таа дојде од непозната локација на „Јутјуб“ или од други локации на интернет, е произведена од непредадените материјали во сопственост на Заев, тој се соочува не само со морална, туку и со кривична санкција од која сега никој не може да го спаси.

Фактот што Македонија е единствената земја на светот каде што опозицијата придружена од невладиниот сектор бара изборите да бидат одложени, иако во нивното договарање учествува институција како Европската унија, јасно кажува дека ниту најоптимистичните членови на опозицијата не се надеваат на победа, дури ни на чесен пораз.

Заев, покрај опциите бојкот и учество на изборите, има уште една опција, единствената логична опција, ако ѝ мисли добро на својата партија и пред сè на Македонија. Полека да почне да се повлекува и да помогне во создавањето на еден нов СДСМ кој за две години на редовните избори може да се обиде да го урне ВМРО - ДПМНЕ. Сè друго е пораз и чемер. Ако градоначалникот на Струмица не е свесен дека само ново раководство, неизвалкано од матни игри

Со бојкотот на изборите или со сигурниот пораз во април, Заев го доведува СДСМ во опасност на наредните локални избори што треба да се одржат догодина да доживее уште поголем пораз од оној што го доживеа на последниот избор на градоначалници и на градски и општински совети

кое употребува политиканство место политика е единствен сериозен конкурент за Груевски, тогаш тој ќе ја однесе партијата во уште подлабок амбис.

Со бојкотот на изборите или со сигурниот пораз во април, Заев го доведува СДСМ во опасност на наредните локални избори што треба да се одржат догодина да доживее уште поголем пораз од оној што го доживеа на последниот избор на градоначалници и на градски и општински совети и со тоа да ја изгуби својата и онака, слаба структура на терен. Со својата неубедлива реторика и со имиџот на ветрушка, Заев дополнително ја зајакнува летаргијата во опозициските редови, и наместо да ја врати енергијата, во периодот од мај до јуни може целосно да ги запре внатрешните и пошироките општествени иницијативи што му беа од корист. Во ситуација кога и најголемите критичари се согласуваат дека Груевски и ВМРО - ДПМНЕ не можат да бидат урнати од опозицијата на чело со Заев, тој мора да биде практичен и и наместо политичко слепо да игра на карта на долгорочна добивка за својата партија и во крајна линија, за Македонија, затоа што еврокомесарот Хан беше апсолутно во право кога кажа дека за да има една земја одлична влада, мора да има и добра опозиција.



СО СВОИ КАМЕЊА ПО СВОЈА ГЛАВА

Колку ВМРО - ДПМНЕ е пред своите опоненти од СДСМ, најдобро покажува изборот на Емил Димитриев за технички премиер, кој треба да ја води владата во предвремените парламентарни избори. Наместо СДСМ да биде партијата што ќе понуди кадровска свежина, нови луѓе, непотрошени и неинволвирани во никакви матни зделки, тоа го стори ВМРО - ДПМНЕ. Освен циничната критика од страна на СДСМ и на неговите поддржувачи дека не го познаваат Емил Димитриев, кој патем речено, е генерален секретар на партија што владее цела една деценија, тие не можат да најдат никакви валкани информации за него. Најголем дострел во тој правец е дека бил ловџија и дека имал регистрирано неколку ловни орудија на свое име. И толку. И замислете да дојде ден, Зоран Заев, амнестиран за криминал вреден милиони евра да го напаѓа Емил Димитриев, кој нема никаква дамка во својата политичка кариера! Наместо во оваа ситуација да биде СДСМ и со чисти луѓе во своите редови да го искористи долгото владеење на ВМРО - ДПМНЕ, сега тоа е можност на владејачката партија, која, сè додека Заев е на чело на опозицијата, ќе има огромен арсенал за напади што се дел од политичката битка.

СИТНИ ФИНТИ НЕ ПАЛАТ

Една од тезите според кои последната одлука на ВМРО - ДПМНЕ за избор на нова влада со технички премиер е нелегална, се темели на така наречениот договор од Пржино, според кој Груевски требало да се повлече на 100 дена а не на 98 дена пред изборите. Настрана тоа што два дена не играат никаква улога, настрана тоа што ако се анализира и целиот договор е неуставен, СДСМ заборава на еден мал детаљ според кој стоте дена

за повлекување од функцијата почнаа кога тој ја депонираше оставката. Тоа што Собранието не ја прифати веднаш, законски и легалистички гледано не е негова вина, туку на институциите. Ова само покажува колкави проблеми има опозицијата да направи анализа за вакви релативно неважни прашања, а камоли точно да предвиди што можеше да им донесе и што им донесе договорот од Пржино.

МИНИСТРИ И КАЛКУЛАНТИ

Во моментот кога овој текст е предаден за печатење, сè уште не се знае дали двајцата министри на СДСМ со техничко-партиски капацитет во владата ќе си дадат оставки или ќе останат да бидат дел од истата влада чиј легитимитет го оспоруваат. Самата дилема што објективно постои во СДСМ и, веројатно, лично кај Спасовски и кај Ременски, е повеќе од поразителна. Реално гледано, СДСМ тука има тешка задача да донесе одлука. Неговото останување во владата веднаш беше остро нападнато од интелектуалната елита која е критична кон Груевски, а во исто време СДСМ треба да се откаже од едно од оружјата со кои се надева да дојде до поени кај јавноста - однатре од институциите да открива афери за ВМРО - ДПМНЕ. Не дека во тоа се успешни, но барем како дел од власта, ќе можат да спречат јавноста од МВР да добие информации за „Аферата Чауш“ која е уште еден голем проблем за опозицијата. Проблем, кој на дел од странската јавност ѝ покажа дека треба да биде повнимателна при изборот на своите протежеа во Македонија. Да не зборуваме за неколкуте амбасадори кои, надвор од секоја дипломатска логика, протестираа пред владата бранејќи ја партијата која имаше цел да ја набеда власта дека фалсификувала лажни лични карти и пасоши. Уште помалку треба да се спомнува дека Заев допрва ќе треба да дава објаснувања за тајните средби што ги имал со странски високи дипломати на локации кои во ниједен случај не му доликуваат на лидер на опозициска партија со амбиции да стане премиер, ниту на неговите пријатели со кои се среќавал. Освен ако не се работи за лични, интимни средби на кои има неприкосновено право.

СТРАТЕГИСКА КРИЗА

Заев и неговите соработници ќе мора да пресметаат уште еден фактор во нивните идни планови. Својата партиска криза, која стана и општа македонска криза, да ја вметнат во континенталните и во глобалните трендови кои Хан ги нарече „стратегиска криза“. Заев мора да сфати дека неговите 280 илјади гласови на тасот на вагата на која уште се мерат евентуалниот пад на шенгенскиот систем, судирот меѓу САД и Русија, конфликтот во Сирија и разединувањето во ЕУ, тежат минимално. Медиумите првично

го изоставија зборот „стратегиска“ со кој еврокомесарот сакаше да ја објасни македонската криза во рамките на глобалната криза. Но, тоа не ја менува сликата во која Македонија успеа да реши криза со стотици илјади луѓе, меѓу нив и вистински бегалци, и економски бегалци, но и професионални терористи. Во таа акција, партнер на шефовите на Хан не беше Заев, туку единствено македонските институции во кои тој не учествуваше, туку само критикуваше, обидувајќи се да добие евтини поени. Затоа, кога

наредниот пат известувачите од седиштето на „Павел Шатов“ ќе ги известуваат медиумите блиски на Заев, мора да им објаснат дека Хан не е „трговец - поединец“ кој може поради свои лични интереси да ја менаџира македонската криза, туку претставник на најхуманата и на најдобро организирана меѓудржавна институција што светот ја видел некогаш. И дека таа секогаш ќе го прави тоа што смета дека е од нејзин интерес. Очигледно е дека во моментот Заев не е во нејзин

интерес, исто како што смета и поголемиот дел од граѓаните на Македонија. Совпаѓањата на овие две групи луѓе не можат да бидат случајни или несреќни затоа што и двете групи не се наивни или глупави.

Токму поради тоа, извесно е дека Заев во наредниот период ќе се соочи со силен притисок од Брисел, кој, пак, досега се покажа дека многупати е добро координиран со Вашингтон.

ИМА РЕШЕНИЕ И ЗА МЕДИУМИТЕ

На сите им е јасно дека двата главни предуслови за да оди СДСМ на избори се лесно решливи. Прочистувањето на изборниот список можеби не може да се заврши за три дена како што тврдат во ВМРО - ДПМНЕ, но, сепак, извесно е дека со соодветна техника и со човечки ресурси целата операција може да биде ставена ад акта за два месеца. Што се однесува до состојбата во медиумите, ситуацијата е малку потешка, но и таа е решлива. Барањето на СДСМ, директорот на агенцијата за медиуми да биде „некрунисан цар“ кој ќе затвора телевизии по свој вкус, може да се надмине со поставување на професионален странец кој би ја водел оваа институција согласно со правилата на „Би-би-си“ на пример, сè до изборите, а по истиот урнек може да се реши и проблемот во Македонската радио-телевизија.

ТРЕТА ОПЦИЈА, ТРЕТ ПАТ

Со евентуалниот бојкот на СДСМ на изборите во април, сегашната најголема опозициона партија ќе ѝ даде шанса на потенцијалната трета опција да се етаблира на политичката сцена. Под поимот „трета опција“ можеме да ги разбереме Павле Трајанов и Лилјана Поповска, кои по цела деценија со ВМРО - ДПМНЕ, сепак, ќе имаат проблем да им се обратат на неопределените, но автентична трета опција засега е само таканаречената „Левица“, која планира да ја искористи енергијата што постои кај дел од луѓето по урнекот на Грција и на Шпанија и која има потенцијал преку социјалните мрежи да ангажира свои гласачи.

Логично е да се очекува дел од луѓето што Заев смета дека ги има под своја контрола, сепак, да излезат на гласање со цел да гласаат против Груевски и со тоа да го дотолчат СДСМ кој, доколку „Левицата“ добие и само пет пратеници, ќе има сериозен проблем со својот легитимитет кога повторно ќе дојде да ја урива владата. ■

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКА ДИЈАГНОСТИЧКА ЛАБОРАТОРИЈА

лабораторија

avicena

Совршенството ни е во крвта

НАЈДОБРО и НАЈЛЕСНО РЕШЕНИЕ
за **ЕФИКАСНО ЛЕКУВАЊЕ** на
долготрајни инфекции на дишните патишта
кои не реагираат на вообичаената терапија

PNEUMOSLIDE

Тест за истовремено откривање на 9 видови бактерии и вируси – причинители на најчестите инфекции на дишните патишта кои не се откриват со класични методи!

Зошто PNEUMOSLIDE?

- Точно и брзо откривање на причинители на невообичаени инфекции
- Можност за најсоодветно лекување
- Се скратува времетраењето на болеста
- Се спречува развој на компликации
- Со само еден тест, резултати уште истиот ден!

ИДЕНТИФИКАЦИЈАТА НА ПРИЧИНИТЕЛОТ Е КЛУЧНА ЗА СООДВЕТНО ЛЕКУВАЊЕ

2013/14
Superbrands
Macedonia's Choice

Локација 1 - Комплекс Македонија (спроти Алумина)
Бул. 8 Септември бр.2, лок.1, Скопје
тел: 02 3179 001; факс: 02 3177 130
моб: 075 211 406; lab@avicenalab.com.mk

Локација 2 - нас. Аеродром (Т.Ц. Три Бисери)
Бул. Јане Сандански бр.7 лок. 4
тел: 02 24 77 345; факс: 02 24 77 347
E-mail: lab2@avicenalab.com.mk

www.avicenalab.com.mk

Исполнетите
ветувања нè
зближуваат.

Веќе
115
ГОДИНИ.

МЕЃУНАРОДНИОТ ФАКТОР ГИ ПОДДРЖА ИЗБОРИТЕ

АНАЛИЗА

СДСМ ГО ПОТРОШИ КРЕДИТОТ ОД БРИСЕЛ



особено кога, освен тоа, не знаете да работите ништо друго. И тогаш, сите ви се виновни. И лоши. А вие сте толку позитивно настроени. За извртување...

Македонските доктори за извртување се најдоа во небрано. А во моментот кога вистината допре до срцевината на нивното неподносливо лесно постоење, се активираа и сите карактеристики на нејзините извртвачи. Едноставната иницирачка каписла на нивните подли дејства во државата, чијашто несреќа, буквално и фигуративно, ги храни нивните битија и битисување, овој пат беа Хан, ЕУ и меѓународната заедница

Пишува | Љујчо Цвејановски

„Добрите“ момци од ЕУ ја сменија екипата, барем за опозициските извртвачи, кои незадоволни од придонесот на своите довчерашни идоли, удрија по ликот и делото на довчерашните добротвори и херои. Сепак, ова не е ништо ново во државата СДСМ. Старите војнички шинели на комунистичките родоначалници се покажаа преголеми, претешки и прегруби за нежните рамена на модерните „комунисти“,

но не и востановената игра на кумровските основоположници, која од дамина гласи и функционира според мотото „изврти и владеј“. Или, во најмала рака – скриј ја вистината, а доколку не можеш – намести ја соодветно на сопствените потреби. проблемот е што констелациите се сменети, а вие сте станале роб на навиката на лажење и на удобно медиумско дејствување без отпор. А навиката е лоша работа,

Најдени во небрано и соочени со „опасноста“ од истребување на спонзорите, кои сè појасно увидуваат дека залудно трошат милиони долари за придонес, кој постојано е во минус, македонските „мајстори“ на лажната реалност се разбудиле во сопствениот кошмар. Сега се соочија со стариот клиент, отелотворен во ликот на Јоханес Хан. Еврокомесарот не им е по мера уште одамна, па така, хиените се најдоа на стар терен. Од почетокот на неговата улога во култивирањето на македонската политичка манџа, стокмена по рецептот на социјал-демократските кулиари, Хан е трн во ногата на довчерашните идолопоклоници на странскиот фактор. Омразата кон сопствениот народ и нејзиното постојано распламтување е дежави за овие автори, но нејзиното ширење кон довчерашниот љубен соиграч, едноставно, лошо им прилега. проблемот е што кога сте финансирани од страна, очигледно, по луцидната аналогија на нештата не можете да плукате на страна, туку само „право“ и дома. Па макар и да сте ја погрешиле страната. Лево и десно, нели...



Групација Триглав

triglav

Сè ќе биде во ред.
www.triglav.mk

www.republika.mk

петок, 22 јануари 2016 година

РЕПУБЛИКА

13



АНДОНОВ: ЗАЕВ САКА ДА ОДРЖИ ХАОТИЧНА СИТУАЦИЈА ВО МАКЕДОНИЈА

Тоа што опозицијата ги искористи сите кредити кај меѓународната заедница е склоп на многу фактори, кои се надворешни и внатрешни, објективни и субјективни и кои воопшто не се од полза за СДСМ, вели универзитетскиот професор Оливер Андонов.

АНДОНОВ: Прво, имаме состојба во која премногу долго време опозицијата ја креираше внатрешната криза во Македонија создавајќи нестабилност во државата, што

може да се рефлектира и со нестабилност во регионот. На ова се надоврзува и очекуваната бегалска криза во ескалација и сите внатрешни и надворешни закани врз ЕУ. Македонија е дел од европскиот безбедносен чадор и тоа им е јасно на Европејците, без разлика што не сме дел од ЕУ, и секоја дестабилизација на РМ отвора можност за дестабилизација на регионот, но уште повеќе што една нестабилна влада во Македонија не би гарантирала успешно справување со бегалската криза и надоаѓачките закани, кои би имале реперкусии и врз европската безбедност. ЕУ има до-

волно внатрешни прашања што ќе мора во брзо време да ги решава, поврзани со социјални, економски и, се разбира, безбедносни аспекти и ќе има да троши сè помалку време за решавање на една банална политичка ситуација во РМ.

Опозицијата ги искористи сите кредити пред меѓународната јавност, особено пред ЕУ, за што доказ се и реакциите на австрискиот и на унгарскиот министер за надворешни работи. Во тој контекст се и обидите да ја претстави владејачката ВМРО-ДПМНЕ како диктаторска власт и

постојаното барање изговор пред Хан и другите меѓународни претставници за одложување на изборите, па дури тоа било и техничко прашање.

На крајот, за жал, мораме да констатираме дека на меѓународните претставници им стана јасно дека опозициската СДСМ, односно Зоран Заев сака да одржи хаотична ситуација во Македонија за да биде политички жив. Во спротивно, од СДСМ нема реална понуда како ќе ја води државата и што би направиле за поголем просперитет, туку постојано се повикуваат на враќање на власт и бараат хаотична состој-

ба. Целиот овој збир на факти ја доведува меѓународната заедница во ситуација да бара излез за брзо решавање на политичката ситуација во Македонија и за воспоставување една стабилна влада, која ќе има целосна легитимност во околностите што нè очекуваат. Оттука, би било најдобро опозицијата и СДСМ да пристапат кон подготовка и учество на изборите во април годинава. На тој начин, ќе покажат државотворен капацитет и одговорност за безбедноста на Македонија, регионот и на ЕУ, односно ќе се легитимираат како одговорна политичка структура пред меѓународната јавност.

дека многу, многу кажува тоа што одвреме-навреме главната опозициска партија се обидува да го одложи датумот за предвремени парламентарни избори. Тоа кажува многу – нагласува Сијарто.

Австрискиот колега Себастијан Курц, исто така, ги поддржа мислењето и ставот на унгарскиот министер.

- Ние сите се согласивме дека ни треба целосно спроведување на политичкиот договор што беше посредуван од Јоханес Хан во минатите недели и опозицијата мора да го поддржува исполнувањето на договорот - изјави Курц.



Како СДСМ стана Пепелашка

Саботниот пржинско-европски удар по префинетите социјалдемократски сетила ги отрезни за момент, но ги поколеба. Понеделничкото дотепување од Брисел, кое го дофилиуваа Будимпешта и Виена, пак, ги закопа, но залудно. По првичниот шок и неверување, кои ги предизвикаа изјавите на еврокомесарот Јоханес Хан, опозициските камелеони набргу воскреснаа, ги сменија паничните бои и влегувајќи во нов филм се приспособија на новонастанатата ситуација. Сега, играат на картата на емпатија кон губитникот, кој во вој случај е претставен во ликот и неделото на момчето од Муртино и неговата „невина“ и добродушна партиска поубава половина, која сега игра на картата на Пепелашка. Небаре, сега ЕУ е лошата макеа, а ВМРО-ДПМНЕ и ДУИ ненаситните посестри, кои си играат со судбината на прекрас-

ната, добра девојка? Во нашиот случај, проблемот не е само во фактот што чевличката ни оддалеку не одговара на пребриливата социјалдемократска нога, туку во болната вистина што принцот-младоженец (народот) нема никаква симпатија кон, во овој случај, наметнатата невеста од „страна“. Обидот на странските шмекари и режисери со користењето на „Деус екс машина“ или т.н. театарска Божја рака да ги зближат невестата и младоженецот преку петардоидните „бомби“, заврши со незапаметен дебакл на креаторите, кои сега се на тешки монтажерски маки. Творците на лошото боливодско сценарио бараат чаре за своите актери над кои надвисна „Златната малинка“ за најлоша политичка комедија. Филм што излезе пародија на политичката битка. Одговорноста ќе се бара и за тие што го извршија „кастингот“ и им ги дадоа овие преголеми улоги на глумците создадени за статисти. Очигледно, гледајќи премногу тур-



ски и индиски серии, македонските надрикоавтори на серијата толку ги измешале лончињата и создале вистински калабалак, што меѓународниот режисер сега повторно требаше да ги вади. Така, тој ги вклучи амбасадите на „демократските“ и уште попријателски земји, кои случајно симултано пуштија еден куп двозначни соопштенија, чијашто вистинска суштина можеше да ја протолкува само Фројд. За другите смртници и извртувачи, пак, овие писанија беа отворени за сите можни толкувања. Што и да кажевте немаше да згрешите. Особено ако моравте да го направите тоа. Затоа, благодарноста за податливата отвореност дојде од сите страни на многуте Соросови медиуми, кои со многу кеф и ентузијазам јавнаа на германската и на холандската приказка. Набргу, ги изградува и британската. Случајно или не, а поверојатно второто, приказката се совпадна со реакцијата на истите тие емисари во текот на „бомбите“. А токму во дипломатијата случајноста е „персона нон грата“...

Од Брисел „абер пристигна“ за силна шлаканица

И додека амбасадите лиферуваа „шарени“ соопштенија, дел од министрите на земјите-членки на ЕУ беа кристално јасни. Унгарија и Австрија си го кажаа своето во Брисел. Таму немаше дуализми во толкувањето, пораката до опозицијата беше недвосмислена и гласеше: одете на избори на 24 април. Петер Сијарто и Себастијан Курц, министрите за надворешни работи на Унгарија и на Австрија си го кажаа своето без ракавици. Беа особено конкретни околу политичката криза во земјата и договорот од Пржино.

- Факт е дека мораме да ја почитуваме волјата на македонскиот народ. А, македонскиот народ гласаше за оваа влада на четири избори по ред. Сегашната влада не освои власт и позиција на лотарија, туку на парламентарни избори... Мојата поента е дека ситуацијата е многу чудна во Македонија бидејќи опозициската партија не сака избори колку што е можно побрзо - беше дециден Сијарто.

Унгарскиот министер излезе невообичаено искрен и околу улогата на ЕУ, секако, доколку сака вистински да помогне да се реши ситуацијата во македонската држава.



- Мое мислење или мој став е дека ЕУ треба да ја поддржува сегашната администрација за да го надмине овој вид кризна ситуација. До опозицијата е да реши дали сака да учествува во работата на парламентот или не. Според нашето мерење, силата на демократијата не може да се мери со тоа дали опозицијата сака да учествува во работата на парламентот или не и мислам

Стравот кука чува, кај СДСМ позиции

Во македонската традиција, стравот ја чува куката. Кај македонската опозиција, пак, тој ги чува тешко здобиените позиции на врхушката и на старите добри извртувачи на вистината. Не е шега, ниту лесно, со години да лажете и да извртувате за една партија, а сега да сте во опасност истата таа повторно да загуби на избори. проблемот на очан недостиг од аргументи и од факти сè почесто се решава со нивно извртување. Лошо сфатената порака дека лагата станува вистина кога ќе ја повторите 100 пати, пак, стана начин на дејствување.

Но, мисијата не им е лесна. Особено, кога другата страна направила сè што сте се договориле, а вие требало само да излезете на избори. Реално, сите отстапки беа од власта: технички министри, ДИК, специјална обвинителка, повлекување на премиерот и ред други. СДСМ само требаше по една и пол година бојкот да се врати во Собрание и да излезе на избори. Пратениците, конечно, да ја заслужат платата, партијата, пак, на избори да види дали ја заслужува довербата на народот. А проблемот на целата пишман-режија на СДСМ лежи токму во тој народ, кој не сака да го нарекуваат и третираат како стока... ■



Обојте повеќе.

Семејството JUPOL денес има голем број на производи, за сите желби и потреби на корисниците. Сите бои од семејството JUPOL се на водена основа, не штетни по здравјето и околината, едноставни се за употреба и одржување. Се гордеат со бројните признанија од потрошувачите и стручната јавност: Trusted Brand, Производ на годината 2014 и Best Buy Award.



тел. 02/ 2464 -902
e-mail: vel.office@t-home.mk

www.velkoski.mk



100 ДЕНА ТЕХНИЧКИ ПРЕМИЕР

НОВА ВЛАДА

ЗА ИЗБОРНИТЕ ПРЕДИЗВИЦИ

Како што покажува македонската најнова историја, оваа земја во сенешто е прва. Во однос на начините за надминување на кризите, да не се разбереме погрешно. Така, Парламентот го избра првиот преоден премиер за избори. Како резултат на законските измени по пржинскиот договор, Емил Димитриев доби мандат да обезбеди одржување на „веродостојни и на кредибилни“ избори, термини кои ги заменува зборовите „фер и демократски“

Пишува | Наум Стоилковски
Фотио | Александар Ивановски

Македонија го доби првиот преоден премиер со мандатна задача да организира избори. Прв кај нас и прв во светот. Но, државата и претходно трпеше законски измени за да се надминат детските болести на непризнавања на изборните порази. Договорот од Пржино, како заедничко решение за надминување на последната политичката криза, донесе и министри и заменици од опозицијата, дополнителни усложнувања на администрацијата со формулацијата „дополнителен заменик-министер“ со право на вето, времено повлекување на премиерот и

назначување друг. Сето тоа, на крајот, треба да доведе до избори кои, конечно, ќе покажат резултати од кои губитникот нема да може да бега. А крајот се изборите на 24 април.

Сега пред нас, граѓаните и гласачите од Македонија, е старо-новиот владин кабинет на преодниот премиер Емил Димитриев, Генералниот секретар на ВМРО-ДПМНЕ. Тој застава на чело на владата со мандат, според Пржино, да ги организира предвремените парламентарни избори. Во заеднички потпишаниот документ децидно стои и дека сите министри и заменици-министри ќе останат на своите позиции во новата влада.

ШТО ПРЕЗЕМА НОВАТА ВЛАДА?

Димитриев пред пратениците нагласи дека ја презема оваа влада во момент кога предизвикот може да биде „претворен во наша предност како држава и како нација“.

- Да дадеме нов ветар во грбот на македонските европски и евроатлантски интеграции, покажувајќи пред сите, дека ние Македонците, Албанците, Турците, Ромите, Србите, Власите, Бошњацима имаме капацитет, знаење, потенцијал, вештини, сила, мудрост да ги решаваме предизвиците, дека не само што имаме државотворен капацитет, туку имаме и знаење тој капацитет постојано и постојано да го покажуваме и да го надградуваме со нови вредности. Да покажеме дека Македонија, не само географски, туку и цивилизациски и културолошки ѝ припаѓа на Европа и дека ѝ е потребна на Европа - порача Димитриев.

Организацијата на изборниот процес, според договореното од Пржино, е и главната задача на овој владин состав. Затоа и најголемиот дел од обраќањето на Димитриев беше фокусирано на задачите што произлегоа од тој договор, односно процесот да биде ослободен од дилеми за влијание врз него.

- Државните институции ќе дадат максимална поддршка во средства, кадри, ресурси, материјали, и во сè што е означено и побарано како потреба на Државната изборна комисија, за да може да работи согласно со зацртаните цели. Потенцирам максимална кооперативност, соработка и поддршка на ДИК. Ја охрабрувам ДИК во својата работа да дејствува непристрасно, ослободена од каков било притисок, принципиелно, државнички, согласно со Уставот и со законите, и да биде движекката сила која ќе покаже лидерство во организација на изборен процес со кој ќе се гордееме како нација - нагласи техничкиот премиер.

Димитриев, зборувајќи за изборниот процес, не ја изостави и улогата на политичките партии во креирањето на амбиентот во периодот кој следува, вклучувајќи ја тука и одговорноста од преземените обврски од опозицијата. – Граѓаните



- додаде - очекуваат од политичарите да покажат чувство за нивните потреби, како и прекинување на оваа, како што се вели, непријатна ситуација.

- Политичките партии, исто така, треба да ѝ даваат максимална поддршка на ДИК, но и исто така многу битно, да креираат амбиент кој ќе го поддржи организирањето на фер и на демократски избори. Државните и националните интереси мора да бидат приоритет на политичкото дејствување на секој поединец, група или партија, и парцијалните интереси треба да бидат подредени на државните и на националните... Сакам да се обратам и на опозицијата и да ја повикам на конструктивност во своето дејствување. Ве уверувам дека преодната влада ќе гарантира фер и демократски избори со секое свое дејство и активност, а вие, како опозиција, имате клучна одговорност во придонесот во организирање на фер и демократски избори преку водењето на клучните ресурси и тела кои ги организираат изборите, и вие треба да се вклучите во овој процес кој обезбедува напредок на земјата – вели тој.

Тоа што е одлика на мандатот на Димитриев е дека во тој период се очекува политичките партии да донесат решенија кои се однесуваат на изборниот процес. Токму со тие очекувања Димитриев нагласи дека ќе ги поддржи, но и дека ќе

внимава таквите решенија да се постигнати врз демократски принципи и согласно со државниот интерес.

- Преодната влада ќе го поддржи секој договор по однос на секоја тема кој политичките партии ќе го постигнат по однос на кое било прашање што е во врска со организацијата на изборите, кое ќе е постигнато врз основа на демократските принципи кои се дефинирани и отелотворени и кај нас и во западните демократии и кое ќе биде во согласност со националниот и со државен интерес, односно нема да е спротивно на овие вредности. Преодната влада ќе внимава овие решенија да не се во спротивност со Уставот и со законите - нагласи Димитриев.

Кабинетот на Димитриев има обврска за континуитетот на реализацијата на проектите кои добија поддршка на минатите избори, но во рамки на законската норма за почитување на предизборниот и на изборниот процес.

- Ние ќе останеме максимално фокусирани на овие проекти и покрај основната задача за политичко дејствување за организација на изборите, ние соодветно и со исто внимание и важност ќе останеме посветени на секој еден проект што е во тек, и што треба започне. Волјата на граѓаните ни е доделена приоритетно како поддршка на програма која е јасна, прецизна, со рокови, со носители и со буџети, програма која сме им ја вети- ле и гарантирано мора да останеме на тој правец и да не отстраниме од реализацијата, да не дозволиме чувство на изигрување на граѓаните и

ставање на проектите во втор план. Притоа сакам да истакнам дека ќе ги почитуваме законските норми за динамиката и за структурата и процедурите за реализација на проектите во текот на изборниот и на предизборниот период и тоа ќе е во линија со организацијата на фер и на демократски избори - рече тој.

- Преодната влада - најави Димитриев - ќе го задржи континуитетот на целата усвоена владина програма и петте стратешки цели, определби и приоритети наведени во неа.

- Продолжувањето со владината програма е нешто што се очекува од оваа влада. Пред сè, економските зафати за намалување на невработеноста. Тоа што не би требало да се очекува е започнување на нови проекти кои би биле протолкувани како промоција на власта во однос на изборите - објаснува политикологот Владимир Божиновски.

- Инвестициите не се пречка, тоа се тековни активности, инвеститорите не ги интересираат избори. Проектите, на пример, за вработување, не можат да бидат прекинати. Работата е да нема нови проекти кои би биле толкувани како промоција на власта во однос на избори. Ако е најавен и започнат проектот, тој мора да продолжи, на пример субвенциите за земјоделците - додава Божиновски.

• • • ФЕР, ДЕМОКРАТСКИ, КРЕДИБИЛНИ И ВЕРОДОСТОЈНИ ИЗБОРИ • • •

Датумот за избори е бетониран и тоа не- колкупати во протоколот кој следуваше на договорот од Пржино. Исто така, во членот седум стои дека партиите (или „страните“) доброволно пристапиле кон Договорот, како и дека „Страните исто така се обврзуваат дека ќе избегнуваат секакви пречки вклучувајќи ги и оние што се поврзани со одржувањето на изборите на 24 април 2016“.

Небулозите за терминот за избори кои сега го обременува целиот процес, и според домашните познавачи, па и според реакциите што доаѓаат од светските центри на моќ кои се вклучени во разрешувањето на кризата, не смеат да го изместат договорениот датум. Тоа што е клучно за сите е дека владиниот кабинет функционира во еден неприроден спој кој е неодржлив на подолг рок. Актуелниот состав со таков спој функционира од 11 ноември, што значи дека до изборите ќе минат повеќе од пет месеци, што воопшто не е кус период.

- Избори се потребни зашто во моментната влада две партии со спротивни интереси и поддржувачи (ВМРО-ДПМНЕ и СДСМ) управуваат со министерства кои спроведуваат политики и реформи кои не можат да бидат прифатливи за сите сегменти на населението. Едноставно, постои конфузија при креирањето на политиките затоа што овие две партии не седнале да создадат консензус при владеењето и да ги усогласат своите изборни програми, туку секоја си ја промовира својата. Значи, не станува збор за голема коалиција каква што постои во Германија, туку за ад хок механизам кој не смее предолго да трае - вели професорот Жидас Даскаловски од Факултетот за Безбедност, УКЛО.

Втората карактеристика кон која треба да работи оваа влада е креирање услови за „кредибилни и за веродостојни избори“, термини што ги заменија „фер и демократски“, термините што служат за оценување на степенот на успешноста на изборите.

- Фер и демократски избори е стандарден термин кој би требало да ги покрие и термините кредибилни и веродостојни, но во атмосфера во каква живееме со сите афери од минатата година, веродостојноста и кредибилноста на изборите е нешто што СДСМ го наметнува како нова категорија која е доста широка и тешка за опишување и оценување - објаснува Даскаловски.

Учеството на изборите од некоја партија воопшто не би требало да биде пречка за оценка за фер и за демократски избори, а со самото тоа и за новите „веродостојни и кредибилни“.

- Во случај СДСМ да не учествува на изборите, можно е други партии, кои се декларираат дека ги застапуваат интересите на дел од граѓаните за кои СДСМ се застапува, да го пополнат просторот. При нивен успех СДСМ би изгубило легитимитет кај тој дел од граѓанството. Доколку СДСМ, сепак, ги бојкотира изборите, ќе се укаже шанса за помалите партии да го исполнат вакумот. Тие ќе се здобијат со историска шанса за нив за промоција на интересите на нивното членство и на нивните идеи - додава Даскаловски.

- Доколку, пак, на овие избори некоја од партиите одлучи да не учествува во нив, тогаш тоа би бил преседан со последици во иднина која било партија, условно голема или мала, која по свои проценки би била неубедена во победата, да се повлече од изборниот процес - анализира Божиновски. – Сепак - додава - учеството на избори е право, а не и обврска, како за гласачите, така и за партиите.

- Тоа што се оценува за некои избори е дали тие биле фер и демократски. Дали партиите имале фер шанса, дали имале шанса да се претстават и друго, а граѓаните по сопствена волја излегле и гласале. Ако се фер и демократски, тогаш изборите се и веродостојни и кредибилни. Не е возможно изборите да се демократски, а да не се „кредибилни и веродостојни“ - објаснува Божиновски.

Фер, демократски, кредибилни, веродостојни, терминологијата сега воопшто не е важна. Тоа што е важно е дека од овие избори Македонија мора да излезе со крената глава. Морковот што го навестуваат истите центри на моќ по овие избори, пак, не смее да остане „заврзан“ пред нас. Евроатлантските интеграции повторно се во игра, а ниедна изборна победа не може да биде поважна од иднината кон која Македонија се одлучила да оди. А тоа прашање, по сè изгледа, е и единственото за кое во земјата во овие 25 години постои перманентен натпартиски консензус. ■

Рекоа, не порекоа



**ЦЕС
БЕШЛИ**

Ќе продолжиме да ја поддржуваме подготовката на изборите, особено работата на Државната изборна комисија, како и реформите во медиумската сфера и на други места. Времето е кратко. Ги повикуваме сите партии и организации да учествуваат на изборите, тоа е најдобриот начин да се подобрат институциите и да се обезбеди кредибилен процес. САД ќе го набљудуваат напредокот на овој процес и ќе направиме наши проценки, како и ЕУ, ОБСЕ и други тела.



**СОЛЗА
ГРЧЕВА**

Сите што ракоплеска(т) на секој потег во стилот „браво шефе, ти си најпамен“, „ти си наш херој“, „готов е“ и сиот познат фолклор, треба да си земете дел од вината за овој дебакл. На умен лидер му се кажува в лице што чини, а што не, сè со цел да чини. Па ако ве откачи, барем знаете дека навреме сте кажувале и дека сте сакале да помогнете. Затоа, секој со прстот на чело и без силење. Петпати мисли, еднаш крои. Во умот е силата.



**АНТОНИО
МИЛОШОСКИ**

И за прв пат имаме парадокс – политичката партија што бараше формирање на ваква преодна влада не е присутна во собранието. Но, тоа говори за кредибилноста на тие што имале такви политички барања.

Тоа што е важно од наша страна и што преодната влада треба да продолжи да го прави е дека овој чин е политички подадена рака кон опозицијата, политички подадена рака кон сите оние што од кои било причини се сомневале во легитимитетот на ова собрание, за да можеме повторно да создадеме добри услови граѓаните да ја потврдат својата изборна волја.

ИГРАЧИШТЕТО ИСВИРКАНО ОД 5.000 МАКЕДОНЦИ



Дејан Манасков

Роген:
26.8.1992 година,
Крејџеј, Франција

Професија:
ракометар

Тој е цар, што би рекол некогашниот негов соиграч, Дарко Станиќ... Ова место обично е резервирано за личностите што биле „шампиони“ во негативните работи што ги направи во текот на изминатата недела, но овој пат неговото мајсторско дело ги победи сите недела во текот на изминатите седум дена. Додека сите мислеа дека е готово, Македонија ќе ги пакува куферите и се враќа дома со три порази, Дејан Манасков во две секунди успеа да го смени тоа. Едноставно, неговиот гол беше вреден за пласман на Македонија во втората фаза од Европското првенство во ракомет, кое се одржува во Полска. Гол за реми, реми за отворање на вратата и за влегување во новиот круг. Вреден беше секој негов реализиран пенал, а нереализиран немаше. Вреден беше секој од десетте гола што ги постигна против Србија, вреден е секој гол во неговата кариера.

Манасков, син на легендата на македонскиот ракомет

Пепа Манасков. Повеќе товар отколку бенедикт. Како товар на грб го носи презимето Манасков. Првото појавување во репрезентативниот состав беше проследено со низа негативни коментари – таму е само затоа што е Манасков... Во Србија на минатото првенство покажа дека баш и не е така, но злите јазици не запираат... Овој пат Манасков докажа дека тој е Дејан Манасков, а не само син на Пепа Манасков. Секоја чест Дејан! Не само за голот против Србија во, буквално, последната минута. Секоја чест за пожртвуваноста, секоја чест за играта на ова првенство.

Манасков, играчиштето што ја однесе Македонија понатаму. Тој истиот Манасков пред само некој месец беше свиркан, навредуван, омаловажуван од 5.000 Македонци. Манасков губитникот сега е Манасков царот, Манасков легендата... Сега му било простено сè. А што треба да му се прости?! Тоа што сметал дека никогаш нема да заигра за „Вардар“ и што на крај потпиша за „Вардар“. Тоа што го избира најдоброто за својата кариера, за својот напредок, што воедно ѝ носи и успех на Македонија.

РЕКОА И:

- Манасков, играчиштето што ја однесе Македонија понатаму, а кој само пред некој месец во СРЦ „Јане Сандански“ на секој натпревар беше навредуван и свиркан од 5.000 Македонци (**Стевче Алушоски**)
- Нека е за многу години Богојавление и Манасковјавление. (**статус на „Фејсбук“**)
- Манасков оплоди ме (**Ина Многуфина**)
- Им честитам на Македонците. Особено на Дејан Манасков, кој го реши овој меч. Секоја му чест како го заврши последниот удар, јас очекував некој полуциден удар, некоја вртенка, но тој се реши да шутира во поблискиот агол. Тој е цар! Тој ја направи разликата денеска, тој не надигра сите. (**Дарко Станиќ**)

Иако на почетокот на мечот од него, како и од тие македонски репрезентативци, главно од помладите, кои го носеле дресот на „Металург“, се чувствува некаква стравопочит кон Дарко Станиќ, тој некаков грч кога се упатува топката кон голот пред кој стои легендата на „Металург“, успеа да се избори со тоа и на крај на истиот тој Станиќ да му го зададе „ударот“ што им ги спакува куферите на неговиот некогашен соиграч и на другите српски репрезентативци.

Да им дозволиме на младите таленти да се развиваат затоа што се таленти, затоа што имаат желба, затоа што имаат срце да се борат за Македонија. Да ги ослободиме од товарот чии деца се зашто неретко децата ги надминуваат родителите. Стануваат многу подобри од нив. А Манасков го може

тоа. Да се ослободиме од тие непотребни предрасуди и да ги затвориме големите усти. Сите сме експерти во туѓа бранша. Сите сме најдобри тренери, сите знаеме подобро од тие што го прават тоа. А да беше така, конкретно во случајот, ќе бевме на терен, ќе се боревме на паркетот со лавовско срце, немаше да седиме дома во удобните фотелји со пиво и со кебапи и да кажуваме дека „мочкото не знае да игра ракомет“. Кога губат, ракометарите губат, кога победуваат „ние победуваме“. Македонија губи, Македонија победува. Тие се борат под црвено-жолтото знаме, тие ја претставуваат нашата земја. Тие таму се Македонија! Манасков, Борко, Столе, Кире, Жути, Филип, Митков, Џомба, Намуче, Прибак, Ојлески, Јоноски, Велко, Дупјачанец, Кузмановски, Пешевски, Марковски... ■ (РР)

РЕЧЕ И:

- Некако ми е мило што успеав да ѝ донесам радост на Македонија затоа што секогаш како среќата да не ме сакаше на овие големи натпреварувања. Голем товар за мене беше онаа утка за победа пред неколку години на првенството во Србија, а сега Господ ми го врати тоа носејќи ме до гол за голем успех.

Рекоа, не порекоа

**ЕМИЛ
ДИМИТРИЕВ**




Сакам да ја повикам опозицијата на конструктивност во своето дејствување. Ве уверувам дека преодната влада ќе гарантира фер и демократски избори со секое свое дејство и активност, а вие како опозиција имате клучна одговорност во придонесот во организирање на фер и на демократски избори преку водењето на клучните ресори и тела кои ги организираат изборите, и вие треба да се вклучите во овој процес кој обезбедува напредок на земјата.

**ЈОХАНЕС
ХАН**



Ја слушнав одлуката донесена денес за предвремени избори на 24 април како што е договорено во Пржино. Како што реков, повеќе би сакал консензуална одлука на сите партии. Сега е од круцијална важност сите политички и институционални актери во земјата да сторат сè што можат за да се обезбедат фер избори според демократски стандарди. За да се направи ова, итно е да се забрза подготвителната работа особено околу изборниот список. И покрај неуспехот да се најде заеднички договор за денот на изборите, очекувам сите политички партии конструктивно да соработуваат и да се држат до нивните ветувања во рамките на договорот од јуни и од јули вклучително и реформските приоритети.

**ИВОР
МИЦКОВСКИ**



И сега што со опозицијата, за сметка на приближување кон власта го уништи реалното опозиционерство, наместо да обединува само се стеснуваше, и никој не го гледа тој аспект од проблематиката. Сега и да сакаат да бидат радикални, таа шанса и енергија, ја прокоцкаа, оставија купишта луѓе погазени и отфрлени, создадоа безброј непријатели наместо да бидат отворени и демократски настроени. Заев може до утре да ни објаснува како нема фер избори и демократија, но тоа така беше и порано, идејата беше преку различност и борба да се победи режимот на избори и покрај сите манипулации и предизборниот клиентелизам и корупција. Жалосно е колку време и луѓе се изгубија, за да неколкумина бидат храбри опозиционери.

ГРАЃАНИТЕ НЕ ГО ЧУВСТВУВААТ ПОЕВТИНУВАЊЕТО

И додека кај храната се регистрирани одредени поевтинувања, кај некои производи се забележани и поскапувања. Анализите меѓу трговците покажуваат дека поголем дел од производите тие сега им ги нудат поевтино на граѓаните. Сепак, потврдуваат и дека некои производи и услуги поскапуваат, па кога на крајот сè ќе се измери и премеи, за семејниот буџет, практично, нема разлика во трошоците или, можеби, тие и се зголеμουваат

Пишува | Александрија Сшевковска

Цената на нафтата продолжува да паѓа достигнувајќи го најниското ниво во последниве 12 години, но тоа многу малку или воопшто не се одразува врз намалување на трошоците за живот и врз подобрување на семејниот буџет. Иако статистика регистрирала дека во декември минатата година за помалку од еден процент се намалиле трошоците за живот во споредба со декември 2014 година, граѓаните тоа речиси не го чувствуваат. Цените на производите немаат претрпено надолни корекции, а и цените на горивата се минимално паднати. Македонија официјално е во дефлација, односно во состојба на пад на цените, а за тоа, барем според статистика, најмногу придонесува падот на цената на храната. И додека граѓаните врз својот џеб не го чувствуваат драстично поевтинувањето и

имаат впечаток дека од година во година трошат сè повеќе и повеќе пари за намирување на елементарните потреби, трговците убедуваат дека во малопродажба цените постојано паѓаат. Според нив, влијание врз континуираниот пад на цените има падот на цената на горивата, но и поевтиниот увоз на некои производи. Тврдат дека 2015 година била година на постојано намалување на цените, а трендот продолжува и годинава. Сепак, тие не го негираат фактот дека поевтинувањето е најзабележливо преку акциските продажби на производите.

■ **Можеби нема одреден пад на цените ако се анализираат по производи и групи, иако е јасно дека, особено минатата година, преку акциските продажби е постигнат значаен ефект на поевтинување. Фирмите што имаат и сопствено производство и застапништво во минатата година од партнерите добиваа попусти на некои производи, плус бенефиции. Тоа овозможи постојано да нудат и гратис производи и гратис грамажа и на храната и на козметиката. Притоа не станува збор за производи со краток рок на траење, туку за такви што се продаваат и во редовна продажба. За тоа се сведоци и граѓаните и мислиме дека, генерално, трошоците во маркетите не се зголеμουваат – велат трговците.**

И додека кај храната се регистрирани одредени поевтинувања, кај некои производи се забележани и поскапувања. Анализите меѓу трговците покажуваат дека поголем дел од производите сега ги нудат поевтино. Сепак, потврдуваат и дека некои производи и услуги поскапуваат, па кога на крајот сè ќе се измери и премеи, за семејниот буџет, практично, нема разлика во трошоците или, можеби, дури и се зголемуваат.

■ **Немам чувство дека производите во малопродажба поевтинуваат. Сè е скапо. Ги**

вртат сите маркети во градов за да начекам нешто на промоција и акција, па така успевам да спасам некој денар. Ама и тоа оди на некои производи и услуги, чиишто цени се зголемени. Значи, сè на сè, јас не гледам дека цените се намалени, иако горивата секоја недела поевтинуваат. Според тоа што се случува на светско ниво, дури и поевтинувањето на енергентите не е реално, односно нивната цена треба да падне многу повеќе од сегашните цени – вели скопјанецот Атанас Велевски.

Предвидувањата на Народна банка за годинава се дека ќе имаме инфлација од 1,5 процент по остварената нулта стапка во 2015 година. Сепак, последните показатели укажувале дека таа стапка, најверојатно, ќе биде пониска.

■ **Имајќи ги предвид промените во очекуваните патеки на движењата за 2016 година, ризиците во поглед на проектираното движење на домашните цени во 2016 година се, главно, надолни. Сепак, треба да се нагласи дека постои голема неизвесност околу проектираното движење на светските цени на нафтата, имајќи предвид дека движењето на овие цени понекогаш е условено и од фактори од привремен карактер – посочуваат од Централната банка.**

Поголем пад се очекува кај цената на металите. Хроничната состојба на висока понуда и на недоволна побарувачка, најверојатно, ќе придонесе за дополнително поевтинување на никелот и на бакарот и во 2016 година. Се очекува мало поскапување дури в година. Ново поевтинување на светскиот пазар ќе има и кај цените на пченицата и на пченката.

... И додека граѓаните врз својот џеб не го чувствуваат драстично поевтинувањето и имаат впечаток дека од година во година трошат сè повеќе и повеќе пари за намирување на елементарните потреби, трговците убедуваат дека во малопродажба цените постојано паѓаат

Од друга страна, климатските промени предизвикуваат суши и поплави, кои, пак, влијаат врз неизвесноста на цените на храната и нивна зависност од понудата и од побарувачката, а со оглед на тоа дека најголем дел од домашните финансии се одлеваат за храна, не може да се предвиди како понатаму ќе се движат цените. И од НБМ велат дека, сепак, треба да се има предвид дека очекувањата за цените на овие примарни производи се исклучително променливи, што создава неизвесност за процената на нивната идна динамика и ефектите врз домашната економија, особено на подолг рок.

Стручњациите се едногласни дека временските непогоди предизвикуваат секоја година да се намалува производството на храна.

■ **Поплавите и сушите станаа наша реалност, која секоја година го зема својот данок со помало производство на храна. Тоа, пак, влијае врз нејзината понуда и цена, за која е малку веројатно дека ќе се намалува. Помалата понуда и зголемената побарувачка за храна е наша иднина која се одразува и врз економиите на земјите што произведуваат, но и на тие што увезуваат храна. Факт е дека времето на евтина храна заврши – тврдат агроекономистите.**



1

Германската економија, најголемата во Европа, ѝ одолеа на грчката и на емигрантска криза, забавувањето на порастот во Кина и на геополитичките неизвесности, и порасна во 2015 година за 1,7 отсто, надминувајќи за првпат во историјата вредност од 3.000 милијарди евра. Во 2015 година германскиот БДП за првпат во историјата надмина 3.000 милијарди евра, достигнувајќи 3.027 милијарди евра. Истовремено, Германија оствари суфицит во државниот буџет од 16,4 милијарди евра, што одговара на околу 0,5 отсто од БДП. Ова е втора година по ред германските јавни финансии да бидат во плус.



2

Цената на суровата нафта од типот брент за испорака во март падна за 7,18 отсто на 28,81 долари за еден барел, додека американската лесна нафта на берзата во Атланта се тргуваше по цена од 29,1 долари за еден барел. Истовремено, доларот на берзата во Москва порасна за 2,3 проценти на 77,8 рубли, додека еврото се засили 3,2 проценти на 85,3 рубли, наведува руската агенција ТАС. Водечките индекси во Европа и на Волстрит загубија во петокот повеќе од два отсто од вредноста, откако цените на нафтата паднаа во очекување на враќањето на иранската нафта на пазарите. Европските акции паднаа на најниско ниво од декември 2014 година, поради големите загуби на акциите на рударските компании.



3

Со укинување на санкциите Иран добива пристап до своите активи во вредност од 32,6 милијарди долари, замрзнати во странски банки, соопшти шефот на иранската централна банка Валиука Сеиф. Според шефот на централната банка на Иран, системот за меѓународни меѓубанкарски трансакции СВИФТ ќе биде достапен на иранската централна банка и на другите ирански банки по седум до 10 дена. Откако Меѓународната агенција за атомска енергија (МААЕ) објави дека Иран ги исполнил условите за стапување во сила на историскиот нуклеарен договор меѓу Техеран и светските сили, ЕУ објави целосно, а САД делумно укинување на санкциите.


4

Меѓународните руски резерви, кои, главно, се состојат од злато и од странски валути, се намалени за 2,1 милијарда долари од 25 декември до 8 јануари годинава. Како што соопштува централната банка на Русија, сега меѓународните резерви изнесуваат 368,1 милијарди долари. Меѓународните резерви на Руската Федерација се високо ликвидни странски активи, кои ги управува Централната банка на Русија. Резервите се состојат од странска валута, специјални права за влечење и резервна позиција во Меѓународниот монетарен фонд и монетарното злато.

5

Даночните обврзници во еден регион во Швајцарија се соочија со необично барање на даночните власти: ги молат да го одложат намиравањето на сметките и тоа за што подоцна. Имено, даночните власти на кантонот Цуг ги укинале привилегиите за рано плаќање данок и ги замолиле граѓаните што е можно подолго да го одложат плаќањето на даночните обврски. Во Швајцарија каматните стапки во банките се негативни, па кантонот Цуг не сака да насобира готовина за да избегне плаќање камати. Според процените на „Фајненшл тајмс“, Цуг на тој начин ќе заштеди околу 2,5 милиони швајцарски франци годишно.

1



Почна и практично спроведување на проектот „Купи куќа за млади“, преку усвојување на измените на Законот за субвенционирани станбени кредити во Собранието.

„Купи куќа за млади“, е наменет за млади луѓе до 35 години, кои немаат сопствен дом и претставува подобрување на условите од проектот „Купи куќа за млади“, односно овозможува младите лица да добијат повисок износ на субвенции и подолго да бидат субвенционирани доколку преку проектот земат кредит за купување, изградба, надградба или доградба на куќа. Има две опции што им се

понудени на младите луѓе преку „Купи куќа за млади“. Првата опција предвидува за период од осум години да се субвенционира 80 отсто од месечната рата- главнина и камата, а следните три години да се субвенционираат 50 отсто од месечната рата при што максималниот износ за кредит може да достигне 50.000 евра. Втората опција е доколку лицето нема доволно средства за учество за да добие станбен кредит тогаш се овозможува 100 отсто покритие на учеството од страна на Владата, кое максимално може да достигне 12.500 евра за кредит од 50.000 евра.

2

Скопскиот аеродром е прогласен за најбрзорастечки во регионот. Минатата 2015 година бележи стапка на пораст од 20,2 отсто, објави специјализираната веб-страница „Експрес авијателски нюз“. Со воведување шест нови маршрути, го престижна љубљанскиот „Јоже Пучник“ и се позиционираше како најзафатен аеродром на просторот на поранешна Југославија, кој за една година бележи пораст од 176 отсто. Топ пет дестинации за македонските патници се Истанбул, Цирих, Виена, Малме и Базел. На најфреквентниот ден на скопскиот аеродром - 8 август, имало речиси



6.736 патници. Најмногу превезени патници, исто така, имало во август, чијашто бројка достигнала преку 173.000 патници. Во моментот од скопскиот аеродром се оперира со 31 дестинација, а според најавите годинава се очекува воведување на уште најмалку четири релации.

3

Индустријската зона „Неготино“ ќе се проширува на нови 33 хектари поради интересот за купување парцели на оваа локација. За таа цел, Владата донела одлука за давање согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште. Вкупната површина на земјоделското земјиште за кое е дадена согласност за негова трајна пренамена во градежно е со вкупна површина од 324.464 квадратни метри и се наоѓа во непосредна близина на постојната индустријска зона „Неготино“.

4

Прометот во индустријата во ноември 2015 година, во однос на ноември 2014 година, бележи пораст од 10,9 отсто, објави Државниот завод за статистика.

Прометот во индустријата остварен на домашниот пазар во ноември 2015 година, во однос на ноември 2014 година, бележи пораст од 4,2 отсто, а прометот остварен на странски пазари бележи пораст од 12,7 отсто. Гледано по сектори, прометот во индустријата во секторот рударство и вадење камен во ноември 2015 година, во однос на ноември 2014 година, бележи пораст од 13,5 отсто, а во секторот преработувачка индустрија бележи пораст од 10,9 отсто. Прометот во индустријата во ноември 2015 година, во однос на октомври 2015 година, бележи пад од 4,1 отсто, додека во периодот јануари-ноември 2015 година, во однос на периодот јануари-ноември 2014 година, пораст од 9,2 отсто.

5

Пет странски компании за неполна недела ги промовираа своите инвестиции во земјата. Сите заедно ќе реализираат инвестиции во вкупна вредност од 71 милион евра, а ќе се отворат 1.450 нови работни места. Во битолското село Кравари почна со работа новоотворената фабрика за производство на чипс. Владата и индиската групација БРГ во Велес го потпишаа договор за реализација на инвестиција во која ќе биде рестартирана поранешна „Порцеланка“. Германската компанија „Церман електромехатроник систем“ (ГЕС) го потпиша договорот за реализација на инвестицијата. Во Прилеп почна со изградба фабрика на германската компанија „Акомпласт“. Инвестицијата на италијанската „Кондоте“, која ќе гради хидроцентрали во Македонија, изнесува вкупно 19 милиони евра.

Додека конзервативните сојузници на Меркел во јужниот пограничен дел на Баварија бараат таа да ги запре претежно муслиманските азиланти пред регионалните избори во март, нејзиниот министер за финансии упати една од своите препознатливи закани до колегите од ЕУ за тоа што би можело да значи тоа за нив

Германците, основачи и финансиери на повоената унија, ги затворија своите граници за бегалците, обидувајќи се да ѝ помогнат на канцеларката што дозволи влез на милион емигранти политички да опстане. Па, зошто да не? Тие одлучиле да ја заживеат германската марка.

Тоа не е фантазија на тврдокорните евроскептици туку вистински страв изразен на највисоко ниво во Берлин и во Брисел.

Ова го кажаа минатата недела канцеларката Ангела Меркел, чиј рејтинг значително опадна по новогодишните напади во Келн за кои се обвинуваат баратели на азил, и претседателот на Европската Комисија, Жан-Клод Јункер.

Јункер ја повтори Меркел, предупредувајќи дека централните економски остварувања на заедничкиот пазар и еврото се изложени на ризик од некохерентни, националистички реакции за миграцијата и други кризи. Тој ги повтори предупредувањата дека Европа ја има својата „последна шанса“, дури и ако тој сè уште се надева дека тоа не е „почетокот на крајот“.

Меркел, која се соочува со проблеми меѓу нејзините конзервативни поддржувачи како и од противниците, ја нарече Европа „ранлива“, а судбината на еврото „директно поврзана“ со решавањето на кризата со мигра-



ШОКАНТНА ТАКТИКА ЗА БЕГАЛЦИТЕ ВО БЕРЛИН И ВО БРИСЕЛ

ДАЛИ ВАКА ЗАВРШУВА „ЕВРОПА“?

цијата, истакнувајќи го ризикот од сериозни економски турбуленции и ризикот од формално демотивирање на институциите на ЕУ.

На некои им се чини дека обичните заплашувачки тактики насочени кон европските држави што можат премногу да изгубат од колапсот на ЕУ – Грција и Италија, го одолговлекуваат контролирањето на медитеранската граница на блокот, а источните Европјаци што имаат корист од германските субвенции и од работните места во производствените снабдувачки синџири негодуваат на барањата дека тие можат да помогнат и да прифатат бегалци.

Германците, исто така, добиваат мала помош од коосновачот на ЕУ, Франција, чии лидери се плашат од зголемувањето на антиимигрантскиот Национален фронт, или од трета сила на Унијата, Велика Британија, која се соочува со внатрешна дебата за тоа дали да се откаже од европскиот клуб.

Значи, празна закана или не, напорите да се вклучи помошта од Турција покажува мал знак за спречување на бегалците да пристигнат на грчките

плажи и германските и европските претставници предупредуваат дека без големо намалување на напливот на бегалци или без промена на мислењето на другите членки на ЕУ да го ослободат Берлин од осамената задача за сместување на бегалците, Германија можеби ќе ги затвори своите врати, продлабочувајќи ја кризата оваа пролет.

■ ГЕРМАНСКИТЕ ПРЕДУПРЕДУВАЊА

Додека конзервативните сојузници на Меркел во јужниот пограничен дел на Баварија бараат таа да ги запре претежно муслиманските азиланти пред регионалните избори во март, нејзиниот министер за финансии упати една од своите препознатливи закани до колегите од ЕУ за тоа што би можело тоа да значи за нив.

- Многумина мислат дека тоа е германски проблем - рече Волфганг Шојбле на средбите со колегите министри за финансии на ЕУ во Брисел. **- Но, ако Германија го прави тоа што сите го очекуваат, тогаш ќе видиме дека тоа не е германски проблем, туку европски.**

Високите сојузници на Меркел работат напорно за да се задуши бун-

тот на парламентарната партија што се закануваше да ја попречи финансиската помош што ја зачува Грција во еврозоната минатата година. Но притисокот е сè поголем за националните мерки, како што се граничните огради, за кои Меркел како дете од Источна Германија рече дека не може да ги поддржи.

- Ако се изгради ограда, тоа е крајот на Европа онаква каква што ја знаеме - изјави еден висок конзервативец. **- Треба да бидеме трпеливи.**

Висок германски претставник изјави дека, сепак, времето истекува.

- Канцеларката бара повеќе време од нејзината партија - рече тој. **- Но... тој наратив... ја губи уверливоста што можеби ја имаше во октомври или во ноември. Ако ја додадете и дебатата за Келн, таа се соочува со сè потешка ситуација.**

Тој истакна дека бројот на бегалци не опаднал драстично во текот на зимските месеци како што се очекуваше.

- Замислете само што ќе се случи кога ќе се подобрат временските услови - рече тој.

■ СТРАВУВАЊА ЗА ШЕНГЕНСКАТА ЗОНА

Меркел и Јункер експлицитно ги поврзаа новите национални гранични контроли во шенгенската зона со колапс на единствениот пазар во срцевината на блокот, како и на еврото. И двете ќе уништат работни места и ќе ја уништат економијата.

- Без шенгенската зона... еврото нема смисла - изјави Јункер на новогодишната прес-конференцијата. **- Историската национална огорченост повторно се појавува** - додаде тој - обвинувајќи ја неговата генерација лидери во ЕУ за упропастување на наследството на основачите на Унијата кои ја преживеале Втората светска војна.

Меркел сè уште не укажа на тоа дека Берлин може да ги следи соседните земји како Австрија и Данска во натамошното затегнување на граничните проверки за да се спречи влезот на илегални бегалци. Но, таа јасно стави до знаење дека Европа може да настрада.

- Никој не може да се преправа дека може да се има заедничка валута без можност да се преминуваат границите релативно лесно - изјави таа на деловен настан минатата недела.

Приватно, германските претставници се поексплицитни. **- Имаме рок до март, можеби до лето, за европско решение** - изјави друг германски официјален претставник. **- Во спротивно, шенгенската зона ќе пропадне.**

Висок официјален претставник на ЕУ беше подеднакво директен: -Постои голем ризик дека Германија ќе ги затвори границите. Според тоа, без шенгенската зона... Постои ризик дека самитот во февруари ќе го започне одбројувањето до нејзиниот крај.

На следниот самит на лидерите на ЕУ за еден месец отсега, следуваат средби што минатата година беа

одбележани со договор за стратегија за миграција, а следуваат и препирки околу неуспехот да се имплементира тој договор.

Од 160.000 баратели на азил за кои лидерите на ЕУ се согласија во септември да се распределат меѓу земјите-членки, помалку од 300 се преместени.

Берлин и Брисел продолжуваат да вршат притисок за поголема распределба низ Европа. Но, малкумина се надеваат на тоа - еден висок германски официјален претставник тоа го нарекува „јалова работа“.

■ ТУРСКИОТ КЛУЧ

Лидерите на ЕУ надежта ја гледаат во помошта на турскиот претседател Таип Ердоган, човекот што многумина од нив го сметаат за диктатор.

Берлин се залага за повеќе пари од ЕУ за Анкара, повеќе од договорените три милијарди евра, што Италија го блокира. Некои Германци предлагаат едноставно користење на германски средства за да се запре напливот на бегалци од Турција.

Официјални претставници на ЕУ велат дека е премногу рано за паника. Напливот на бегалци овој месец опаднал. Податоците на ОН покажуваат дека бројот на бегалци во јануари изнесува половина од дневната стапка од 3.500 бегалци во декември. Напредокот го вклучува потегот да им се дозволи на околу 2.1 милиони сириски бегалци во Турција да се вработат. ЕУ ќе финансира повеќе училишта за децата-бегалци.

Сепак, еврокомесарот за миграција, Димитрис Аврамопулос, кој патува за Берлин во понеделник, изјави за Европскиот парламент минатата недела: - Ситуацијата се влошува.

Бегалската криза ја загрози „срцевината на Европската унија“, рече тој, велејќи дека не постои основа за оптимизам, освен дека „оптимизмот е последната линија на нашата одбрана“. ■

Извор: „Ројтерс“
Превод: Ана Цвешаноска



СО РАЗЛИЧНИ ОБИЧАИ ВО СЕКОЈ КРАЈ ОД
МАКЕДОНИЈА СЕ ПРАЗНУВА БОГОЈАВЛЕНИЕ

РЕПОРТАЖА

ВО МИНАТОТО, ВОДИЦИ БИЛ ПРАЗНИК НА СИТЕ БЕЗ ОГЛЕД НА ВЕРА И НА НАРОДНОСТ

Пишува | Невена Пойовска

Празникот Водици или Богојавление, народот го празнува како еден од најголемите христијански празници, зашто на тој ден, според верувањето, Исус Христос е крстен од свети Јован Крстител во реката Јордан. Големiot христијански празник Водици се празнува со различни обичаи во секој крај од Македонија.

Во кичевскиот крај, овој празник некогаш се прославувал три дена: првиот ден го нарекувале Машки Водици, вториот ден Женски Водици и последниот ден го нарекувале Кокошкини Водици, а денес се празнува само два дена. Првиот ден од Водици ги капеле зетовците и машките деца, додека вториот ден ги капеле невестите и женските деца. Кумовите на овој ден одат од кука во кука и коледаат, а за возврат добиваат колбаси. Домаќинките неколку дена претходно се подготвуваат за големиот празник. На секоја трпеза треба да има

пача, односно пивтија и адетот е додека се прават да не пробуваат од нив затоа што е строг пост. Утрото на Водици, по станувањето, треба да се проба од нив. Прославувањето почнува со утринската литургија по црквите, каде што обично одат повозрасните членови, а кога ќе заврши тие одат дома и носат светена вода.

- Водичарските празнувања во Охрид, и во минатото и денес, се вбројуваат меѓу најголемите празници и празнувања во годината. За овој ден карактеристично е избирањето „кумови“, што укажува на постоење на интересна институција наречена „кумство на Свети Јован“. Водичарските празнувања во Охрид започнуваат со денот пред Богојавление. На тој ден почнуваат подготовките за предавање на кумствата и на крстовите. Тие се украсуваат со босилек и со црвен конец, се носат во црква каде што треба да се пее молитва. Се носи и котле со вода, која, исто така, треба да се освети од свештеникот. На овој чин задолжително присуствуваат и стариот и новиот кум кои се договараат за „распашувањето“ и за „опашувањето“ на кумствата и на крстовите - велат познавачите на македонските обичаи. По завршувањето на црковните литургии, тргнува литијата на чие чело се владиката и попите од црквите „Света Богородица Каменско“, „Св. Никола Геракомија“ и „Свети Ѓорѓија“, а по нив одат млади момчиња



облечени во бело руво и пеат „Во Јордание...“ Откако ќе се фрли крстот во езерото, оној што ќе го фати се смета за најсрекен и потоа тој со својата тајфа оди по куќите каде што добиваат подароци и пари.

Во записите на собирачите на народни умотворби, опишани традиционални настани и случки во Струга, се вели дека на фрлањето на крстот во реката Црн Дрим присуствувале сите, и христијаните и муслиманите. По фрлањето на крстот во водата, сите се миеле за здравје. „Ржана слама (чукајнца) најмногу натопувале муслиманите, зашто тие повеќе се занимавале со земјоделство и со сточарство. Со водата земена од реката се попрскувале куќата, дуќанот, стоката, итн. Водата наполнета на Водици се чувала за лекување преку целата година.

Кузман Шапкарев забележал дека во минатото во Скопје бил познат обичајот капење на младоженците. Првиот ден од празникот ги капеле зетовците и машките деца првенци, а вториот ден невестите и женските деца, исто така, првенци. Овој обичај се изведувал на тој начин што ги носеле на реката Вардар, а таму попот по специјален обред ги попрскувал со пеана вода. Познато е дека на првиот ден од празникот по коледица одат само мажите, а вториот ден само жените.

Во селото Зубовце, традицијата за Водици е создавана со генерации и е прифатена од генерации. Кумството и водичарските обичаи во Зубовце почнуваат со сучењето на врвките во куќата што го има крстот. Со сучената врвка се врзува крстот, со толку китчиња босилек колку што има куќи во маалото. На

19 јануари, Водици, стариот кум го носи котлето заедно со крстот во црква, крстовите се одврзуваат и се предаваат на новите кумови. Тие излегуваат од црквата со крстот завиен во крпа и ставен врз глава, првите неколку чекори од влезот на црквата што ќе ги зачекорат ги двоји од полевање со околу сто литри студена вода на еден кум, од страна на група млади зубовчани. Така покиснати со вода до кожа, новите кумови ги носат крстовите во својата кука. Доаѓањето на крстот дома се пречекува свечено и многу радосно. Сите членови на семејството го бакнуваат крстот. Крстот кај новиот кум останува дома сè до идните Водици.

Во долнореканското село Битуше, овој ден со векови се празнува автентично. Сите одат во црквата „Св. Архангел Михаил“, каде што



присуствуваат на литургија, а потоа млади момчиња ги носат црковните знамиња, иконите и другите реквизити и со литија по тесните улочки се упатуваат кон селската река каде што се фрла крстот.

Жителите на Гари, празникот Водици го одбележуваат на свечен и на достоинствен начин со посебни обичаи останати од дамнина, кои се пренесуваат до денешни дни.

- Разликите постојат само во масовноста, односно во бројноста на учесниците на празнувањето и во начинот на организирање - вели Стево Лазаревски.

Празнувањето започнува вечерта на 17 јануари. Мештаните се собираат во кумовата кука каде што се врти врвката меѓу сите присутни и се намотува на крстот. Сето тоа е проследено со веселба, со свирење на гајда, со пеење и со играње. Вториот



- На Водици треба да биде студено - велат старите гевгеличани, инаку преку целата година ќе владеат разни болести и многу свет ќе изумре, затоа што кога има снег и кога е студено, болестите не можат да владеат. Старите гевгеличани сметале дека доколку на Водици има снег, тогаш годината ќе биде берикетна, односно родна.

Рано наутро се одело во црква каде што се слушала литургијата, на која се свети водата. На Водици крштеникот одел кај кумот на гости и таму ручал, истото го прават и младоженците кои во изминатата година правеле свадба. Обичајот вели дека со посетата на кумот, со ручањето и со изигрувањето на „саир-оро“ се симболизира среќниот и весел живот. После тоа се одело дома. Децата кои се родени тие денови се крстеле на Водици со студена вода. ■



ден, 18 јануари (Водокрст), почнува од куката на кумот каде што се служи посен појадок и се тргнува со крстот во секоја кука во селото која е отворена. Домаќините на крстот врзуваат пари за здравје и за среќа на сите во фамилијата, а потоа кумот ја крши погачата и ја благословува куката, а кумовата тајфа го собира останатото од чиниите по масата, а тоа најчесто се: портокали, јаболка, ореви, костени... На овој ден се пее песната „Во Јордање крштајушти сја тебе господи...“

- По удирањето на камбаните кумот го носи крстот во црква, каде што се собира цело село. Во

црква се свети вода од која секое семејство полни по едно шишенце кое го носи дома и се пие за здравје во текот на целата година. Потоа се излегува од црквата и се формира колона, напред се три момчиња со црковни барјаци и една со икона од св.Јован. Глетката е импозантна бидејќи сите присутни во селото учествуваат во колоната. Фрлањето на крстот е најважниот настан и се прави во Гарска река, каде што момчињата скокаат по крстот. По фаќањето на крстот, кумот организира ручек и прослава за сите во селото. Гостите ја почнуваат веселбата со песни и со ора и со познати-




те Мајовци, кои се по потекло од Гари - раскажува Лазаревски.

Во Волино, 19 јануари Богојавление - Водици е денот што сите го чекаат со возбуда. Тоа е денот кога крстот се предава од старите на но-

вите кумови. Во Волино, Водици се празнува само еден ден (19 јануари). Утрото, на знакот од камбаната се оди во црквата „Св. Богородица“ каде што има богослужба, односно Богојавленска литургија, потоа се вадат црковните бајраци и икони и

се оди на сретсело, на местото каде што се врши фрлањето на крстот, во регулираниот тек на речното корито. По крстот се фрлаат само членови на оние домаќинства кои редоследно треба да го преземат кумството.



ПОВЕЌЕ ОД ШЕСТ МЕСЕЦИ НЕМА ДОЦНЕЊЕ НА ИСПЛАТАТА НА БОЛЕДУВАЊАТА

Фондот за здравствено осигурување (ФЗО) има склучено договори за соработка со 3.231 субјект и тука влегуваат матичните стоматолози, лекари, гинеколози, јавните и приватните здравствени установи. Стратегиска цел на ФЗО е вложување во примарното здравство бидејќи матичните лекари, стоматолози и гинеколози се капијата на пациентот во здравствениот систем. Позицијата на матичните лекари треба да биде доволно добро вреднувана за да се овозможи тие да им посветат соодветно внимание на пациентите. Затоа е зголемена и капитацијата кај матичните лекари и стоматолози, вели д-р Стефановски во интервју за „Република“

Разговараше | Александра М. Бундалевска
Фофо | Александар Ивановски

«Запознаени ли се македонските осигуреници со своите права, кои се во надлежност на Фондот за здравствено осигурување?»

СТЕФАНОВСКИ: Една од нашите стратегиски цели и приоритети е што повеќе граѓани да ги осознаат правата што ги дава ФЗО. Фондот, како финансиска институција, има обврска да ги обезбеди здравствените услуги за македонските осигуреници. Алатките што ни стојат на располагање и кои ги користиме се нашата веб-страница, прес-конференциите, споделувањето на новините преку нашите договорни субјекти, а тоа се матичните лекари, стоматолози, гинеколози, сите доктори што работат во здравствениот систем, печатење и делење промотивни летоци, брошури. Од поново време користиме и СМС и директни телефонски јавувања, потоа електронска пошта, социјалните мрежи. Како ФЗО ги користиме сите современи алатки за комуникација во јавноста за што поголем број осигуреници да дознаат за своите права и да може да ги ползуваат во системот на здравствена заштита. Секој што ќе забележи одреден проблем или доколку некое право му е оневозможено ја има на располагање бесплатната телефонска линија, која е објавена на нашата веб-страница.

«Фондот за 2016 година има историски најголем буџет од формирањето. На што ќе се потрошат најголем дел од средствата со кои располага?»

СТЕФАНОВСКИ: Буџетот на ФЗО е двојно зголемен од кога е формиран Фондот во ноември 2000 година. Буџетот за 2016 година изнесува 25 милијарди и околу 600 милиони денари, што е, пак, повеќе за околу една милијарда и 400 милиони денари, за разлика од буџетот во 2015 година. Тоа значи дека многу повеќе средства се на располагање за здравствениот систем и многу повеќе средства ќе бидат инвестирани во подобрување на услугите. ФЗО е стратегиски купувач на услуги од здравствените установи. Од оваа година воведовме проект, а тоа е директна посета на здравствените установи и договарање буџет директно на терен и може да кажеме дека најголем дел од средствата ќе биде инвестиран во јавните здравствени установи и тоа во спроведување нови методи, во усовршување на постојните, затоа што ние силно сме убедени дека воведувањето нови методи значи напредок во медицината. Здравството во секоја земја е директно врзано со економската сила на земјата. Ако во 2006 година во Македонија работеле околу 560 илјади луѓе, во

2015 година нововработени се 150 илјади луѓе, кои издвојуваат процент од сопствената плата и тие средства, преку Министерството за финансии, завршуваат во Буџетот на ФЗО. Зголемениот број вработувања директно влијае на ФЗО, преку издвојувањето процент за здравствено осигурување од бруто-платата (7,3 проценти). Тој процент директно завршува во ФЗО и ние тие пари ги префрлуваме до здравствените установи за да обезбедиме доволен број здравствени услуги. Ова е едно од најмалите издвојувања во ЕУ.

«За лекување во странство е планирано да се потрошат 300 милиони денари. Кои случаи се приоритетни за Фондот?»

СТЕФАНОВСКИ: Без разлика на сумата што е наведена како буџетска ставка за лекување во странство, финансиските средства за оваа намена се неограничени. Ние ќе потрошиме толку средства колку што има потреба за да им излеземе в пресрет на нашите осигуреници и да ги испратиме на лекување во странство доколку таква интервенција не се врши кај нас, а тоа е потврдено од стручните конзилиуми на соодветната клиника каде што се третира пациентот. За нас приоритет се сите случаи за кои е поставена таква дијагноза за која нема можност да се лекува во Македонија. Клучна улога во целиот систем има стручниот конзилиум на соодветната клиника затоа што со соодветен параф на соодветните лица во таа институција треба да биде издадено конзилијарно, стручно мислење, кое ќе наведе дека таа интервенција не се врши во Македонија. Во изминатиот период направивме низа административни кратења, односно значително го скративме периодот на

донесување одлуки по добиено барање за лекување во странство. Ако стручниот конзилиум на соодветната клиника смета дека станува збор за витално загрозувачка ситуација, тогаш ФЗО е обврзан да одговори на барањето и да го испрати лицето на лекување во странство во најкраток рок. Еден предмет на смее да биде разгледуван повеќе од трипати. Направивме специјализиран тим, кој има задача да ги следи сите социјални мрежи и медиуми и да ги лоцираме сите пациенти што бараат помош на различни начини, да контактираме со нив и да им укажеме на правните норми и на сите чекори што треба да ги преземат, да се јават на лекар, да се обидат да добијат конзилијарно мислење и да поднесат барање до ФЗО.

«Најавивте неколку проекти како „Фондот поблиску до пензионерите“, „Фондот се грижи за хроничните болни“, потоа заменување на класичното административно работење со електронско работење, проектот за електронски потврди за крводарителите. Колку ова ќе ја подобри работата и ефикасноста на ФЗО?»

СТЕФАНОВСКИ: Дobar дел од проектите се посветени на формална и на неформална комуникација со различни категории осигурениците за да ги запознаеме со одредени права што ги имаат во здравствениот систем. Имаме одлична соработка со здруженијата на пензионерите, организираме работилници на кои стручни лица од ФЗО ги пренесуваат новините. Проектот „Фондот се грижи за хроничните болни“ го почнавме лани и е наменет да комуницира со тие луѓе што имаат хронични болести од трите најчести незаразни болести – кардиолошки, бубрежни болести и дијабет. Тимови од ФЗО комуницираат со овие луѓе. Имаме и отворени денови на ФЗО, а наш силен фокус е развивањето електронски услуги што ќе ја заменат досегашната класична работа на ФЗО. Тоа значи дека нашите осигуреници и сите фактори добар дел од постапките ги вршат директно од ординацијата или од дома. Еден



од тие проекти е и електронската потврда за крводарители, кој е еден од поуспешните проекти на ФЗО. Да им се даде можност на тие што оствариле право на крводарители да остварат и право на здравствена заштита. Здравствениот работник директно во софтверот може веднаш да види дека тој како крводарител има право на здравствена заштита. Овој проект го работевме со Институтот за трансфузиска медицина и наидува на одличен прием. Подготвуваме уште еден сет мерки, со единствена цел што помалку да се минува време во администрација.

«Најголем дел од средствата од буџетот на Фондот се планирани за постапката за вонтелесно оплодување. Каков е интересот?»

СТЕФАНОВСКИ: Пакетот за постапката за вонтелесно оплодување, кој чини околу 80 илјади денари, комплетно го презема ФЗО. Сметам дека тоа е огромно олеснување за луѓето што аплицираат за вонтелесно оплодување, а сега тоа се однесува и за трето и за четврто дете. Имаме дозволено бесплатно вонтелесно

оплодување за прво, второ, трето и за четврто дете до три обиди во една од деветте институции со кои ФЗО има склучено договор.

«Рак-рана долго време беше исплатата на породилното боледување. Доцни ли денес исплатата на секое боледување?»

СТЕФАНОВСКИ: Повеќе од шест месеци функционира новиот софтвер во ФЗО, кој гарантира исплата месец за месец на породилното боледување, но и на другите боледувања. Нема доцнење. Комплетно е дигитализирана постапката во тој дел, нема човечки фактор, поврзани сме со УЈП од каде што се „влечат“ податоците за исплатите додека лицето било во работен однос. Штом осигуреникот го оствари правото на боледување, влегува во процесот на исплата месец за месец. Исплатата на боледувањата не е врзана со исплатата на придонесите во фирмата. Исплатите се со многу висок процент, до 98 проценти. Секоја мајка на дете до три години има право на боледување на име на детето. Тоа може да биде потврдено од педијатар. ■

СОЗДАВАЊЕТО НА ГРЧКИТЕ ЦРВЕНИ ЛИНИИ ВО ОДНОС НА МАКЕДОНСКОТО ПРАШАЊЕ

Анализите од дваесет-годишниот самостоен развој на Република Македонија, покрај сите позитивни процеси, како и сериозни недоследности и проблеми во македонското општество, најчесто се врзуваат за наметнатиот спор за името на македонската држава и околу него

година, кога Република Македонија поради грчкото спротиставување не доби покана за рамноправна членка во Северноатлантската воена организација (НАТО).

Во раната фаза од драматичниот развој на југословенската криза, на повторното појавување на историската сцена на „македонското прашање“ не било посветено поголемо внимание од меѓународната заедница во однос на случувањата во Хрватска и во Босна и Херцеговина. Причините за ваквиот однос на меѓународните институции биле многубројни, но најмногу зависеле од непознавањето на проблемите на современото „македонско прашање“ и од апсурдноста во однос на сфаќањата во западниот свет за спорите што ги наметнале соседните држави. Имено, во текот на распадот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија (СФРЈ), „македонско прашање“ се состоело од повеќе фактори, кои на еден или на друг начин меѓусебно биле поврзани, и истите биле од внатрешна и од надворешна природа. Со објавување на независноста на Република Македонија, опстанокот на новата држава била загрозувана од разни национални идеологии и движења. Најпрвин, предизвиците од внатрешен карактер кои се должеле на релативно големото албанско малцинство, чии аспирации се движеле од

добивање на поголеми малцински права, трансформирање на државата во бинационална федерација, па сè до барање за формирање на посебна албанска држава на дел од македонската државна територија. Сериозно биле сфатени и заканите за стабилноста на Република Македонија и нејзиниот национален суверенитет од страна на соседните држави. Република Бугарија, иако ја признала македонската држава, одбила да ја признае посебноста на македонската нација, јазик и историја, тврдејќи дека истите се бугарски. Во однос на српската политика, покрај останатите, најголем нерешен проблем за официјално Скопје претставувало непризнавањето на посебноста на Македонската Православна Црква (МПЦ). Во однос на Република Грција, последната не ја признавала ниту македонската држава, ниту македонската нација, под изговор дека сè што е македонско – името, народот, историјата и територијата – е само грчко.

Грчката политика кон „македонското прашање“, македонскиот национализам по завршувањето на Граѓанската војна во Грција (1949 г.), кој, патем речено, најмногу се развивал во рамките на југословенската федерација и истиот многу зависел од политиката на официјален Белград, најмногу се имал насочено кон барањата за признавање на постоењето на македонско национално малцинство во рамките на грчката држава и правото на враќање на државјанствата и на имотите на македонските политички бегалци кои ја напуштиле Грција по завршувањето на Граѓанската војна. Од друга страна, грчкиот национализам го негирал постоењето на македонско национално малцинство во рамките на грчката држава, одбивал каква било репатриација на македонските политички бегалци и ги обвинувала македонските власти за наводен иредентизам кон грчките државни

територии. Во однос на прашањето на именувањето на македонската нација во рамките на југословенската федерација, соседните држави и дијаспората, грчката политика, иако ги негирала правото на Македонците во своето самоидентификување да го користат ова име, сепак, истото име во грчката националната агенда не било на приоритетно место. Ваквата политика на грчката држава се должела, пред сè, на фактот што македонската држава и нација во тој период се развивале во рамките на југословенската федерација, која всушност била државно-политичкиот субјект препознатлив во светската јавност. Како што ќе покаже времето, на официјална Атина и нејзината националистичка доктрина најмногу и сметало постоење на независна држава со топонимот Македонија, а токму врз основа на овој топоним се имал формирано и македонскиот национален идентитет како посебен балкански ентитет.

Пресвртница на „македонското прашање“ во однос на грчко-македонските односи се случило во втората половина на 1991 година, кога, како што погоре забележавме, со низа одлуки македонското население и македонското државно раководство донеле одлука за одделување од југословенската федерација и за создавање на независна македонска држава. Веднаш по прогласувањето на независноста на Македонија пристигнале и првите реакции од грчката држава. Портпаролот на грчката влада, Т. Мангинас, изјавил: „Грција не е склона да ја признае независната држава која го содржи историското име Македонија“. Во периодот што следувал започнала агресивна грчка кампања против новата држава во Европа. Официјалните грчки државни институции во спрега со медиумските куќи влијаеле дополнително да се наелектризира грчкото јавно мислење и грчката дијаспора, а се оде-

ло и дотаму што одредени поединци и националистички организации барале воена интервенција врз државната територијата на Македонија. Ваквата негативна кампања во грчкото општество придонело етноцентричните политички гледишта да се здобијат со легитимитет во очите на грчката јавност, особено во северниот дел на Грција, а со тоа да се создаде искривена перцепција за „оној другиот“.

Наметнатиот спор од грчка страна за името на македонската држава претставува повеќедимензионален проблем со длабоки корени во историјата и во креирањето на грчкиот национален мит, кој во почетокот се користел во плановите и во реализацијата на територијалното проширување на грчкото кралство, а подоцна во инкорпорирање и во национализација на новоосвоените територии кон грчката нација-држава. Оттука, долготрајноста на ова прашање, кое, се разбира, се приспособува и варира според моментните историски околности, за најголем дел од западната цивилизација е несфатливо и се смета за анахронизам. Уредниците на грчкото списание „Иос“ ја лоцираат националистичката конструкција на „македонското прашање“ во „сликата што се создава за овој проблем во грчкото општество во периодот 1991-1992 година со методи на 'национално-морално воспитување', како што уверуваше официјалниот државен научник за македонското прашање, Евангелос Кофос, и се базира врз основа на 'историски невинистички стереотипи' и 'на еден спој на фалсификувани историски податоци и полуистини'. Сето ова со резултат на блокирање на каква било реална политика, па дури и со меѓународен потсмев“.

Но како всушност започна сè?! ■

(Продолжува)



Пишува: |
г-р Димишар Љоровски Вамваковски

Една цела генерација Македонци, пред сè од помладата генерација, растеа и се препознаваа преку перцепцијата на ова прашање. Сè започна во раните деведесетти години од минатиот век, период кога македонската држава ги правеше своите први чекори кон независноста и меѓународното признавање.

На 8 септември 1991 година во СР Македонија беше спроведен референдум, на кој мнозинството од граѓаните се заложиле за создавање на независна македонска држава. Веќе на 17 септември истата година волјата на македонското население беше потврдена и со парламентарна декларација со која беа објавени суверенитетот и независноста на државата под името „Република Македонија“. На 2 декември 1991 година тогашниот претседател Киро Глигоров испрати писмо до Советот на министри за надворешни работи на тогашната Европска економска заедница (ЕЕЗ), а денес Европска унија (ЕУ), преку кое бараше признавање на сувереноста на државата. И покрај позитивниот извештај од 15 јануари 1992 година на арбитражната комисија (Бадинтерова комисија) на ЕЕЗ дека се ис-

полнети сите услови за меѓународно признавање на Република Македонија, се случи Лисабонската декларација. Имено, само неколку месеци подоцна, на 27 јуни 1992 година, ЕЕЗ ја донесе декларацијата со која, меѓу другото, се бараше македонската држава да го промени уставното име, т.е. од своето официјално име да го избрише топонимот Македонија. Инволвираноста на официјална Атина во одлуката беше целосна, што придонесе македонската држава од една страна максимално да се посвети кон несфатливата „игра“ за меѓународната јавност, бранејќи ги, покрај името на државата, својот јазик, идентитет, култура и историја, а од друга страна да изнаоѓа „канал“ во сопственото меѓународно етаблирање. Ова состојба на несигурност која одзема и сè уште одзема голем дел од политичката агенда на македонска политичка елита и со која постојано се обременува крвката македонска демократија, несомнено доведе до низ проблеми во македонското општество и во билатералните односи меѓу Скопје и Атина, како и во развивањето на меѓународните позиции на македонската држава. Сите тие проблеми ја доживеаја својата кулминација на Букурешкиот самит во НАТО во 2008

КНИЖАРНИЦАТА „МАТИЦА
ЕКСКЛУЗИВ“ ПРЕПОРАЧУВА:



1
Американски дервиш
Ајад Актар

2

Книга на немирот
Фернандо Песоа



3

Славејот
Моргана Галовеј



4

Пламен од истокот
Кејт Фернивал



5

Мадам Тисо
Мишел Морган



**СЕДУМНАЕСЕТТО ИЗДАНИЕ НА САОМОТ НА КНИГА ПОД
МОТОТО „КНИГА ВО СЕКОЈ ДОМ“**

Македонски автори и светски приказни на Зимскиот саем на книга во „Матица“

Радува податокот што од година во година бројот на читателската публика се зголемува, вели Дејан Павлевски

Клубот „Матица“, традиционално, седумнаесетта година по ред го организира зимскиот Саем на книга под мотото: „Книга во секој дом“, а годинава саемот е збогатен со новиот слоган „Купи и прочитај книга, остави нешто зад себе“.

■ **Како и секоја година, читателите и членовите на клубот, ќе имаат голем избор од илјадниците автори, книги и приказни за сечиј вкус и цени за сечиј џеб и стандард. Белетристика, семејни приказни, автобиографии, фантастика, филозофија, психологија, историја, драма, трилер, мистика, гастрономија, право и политика, лексикографија, енциклопедии за деца и за возрасни, духовна литература, поезија, креативни и друштвени игри... Ова е дел од понудата која годинава ќе биде збогатена и од партнерите Делфи и Лагуна од Белград, Парагон и Орион од Лондон, велат од Клубот „Матица“.**

Секојдневно, на Саемот на книгата ќе има автори-домаќини, кои ќе ги презентираат и потпишуваат своите најнови дела, а меѓу нив се: Ана Бунтеска, Ксенија Николова, Јелена Бачиќ - Алимпиќ, Јован Илиевски... Секој ден до крајот на јануари, автори-домаќини ќе бидат и Зорица Петковска, Евгениј Хоуп, Илина Ведрани, Ана Јовковска, Верче Карафилоска итн.

■ **Ваквиот начин на комуникација автор-читател ги потврдува нашите ставови дека во Македонија**

има млади, талентирани автори, кои знаат да направат светска приказна, а македонските читатели знаат да го препознаат тоа - велат од Матица.

И за овој саем, Клубот Матица останува верен на традицијата „...и нови, и саемски“, или секој ден по еден нов наслов со саемска цена, а публиката ќе има можност да се насладува на убавите зборови и мисли со најновиот роман од италијанската трилерска сензација Донато Каризи „Господар на злото“, „Волци и ангели“ од Сепо Јокинен, „Мрачни тајни“ од Ханс Розенфелд, најновите дела на Неле Нојхаус, Роберт Херис, Линвуд Баркли, Манфреди, Лусинда Рајли, унгарскиот нобеловец Шандор Марай, скандинавскиот книжевен феномен Кирс Копланд и многу други.

■ **Радува податокот што од година во година бројот на читателската публика се зголемува - вели Дејан Павлевски.**

Позитивниот став кон книгата и организацијата на вакви кампањи го видоа и партнерите на Клубот од соседството, „Делфи“ и „Лагуна“, како и големите „Парагон“ и „Орион“, а со нивното учество спектарот на наслови и на автори во генералната понуда се зголемува за неколку илјади. Безвременските дела на Марио Варгас Љоса, Сарамаго, Мо Јен, Џорџ Мартин, Амин Малуф, Харлан Кобен, Патерсон, Баркли... ќе бидат достапни со цени приспособени на македонскиот книжевен пазар. ■ (Н.П.)

АНТОЛОГИЈА



ВОДИЧАРСКИ ПЕСНИ ОД МАРИОВО

Има мајка мила сина
Има мајка мила сина, си го бело испромени,
си го прати шилегарче, по планина, по рудина,
со дружина непозната. Ветер ма'на снег заврна,
се искрија шилежиња, низ дробнана чумерика,
низ ситната детелина, викна дете си заплака:
Леле Боже, дур' до Бога, како дома ќе си појда,
как на мама ќе и кажа, мама ќе му тате кажи.

РАЗИГРА СЕ РУСА СТОЈНА

Разигра Се руса Стојна, татко ви и рамни дворје,
на главата златно капче, на капчето низа бисер.

ТОДИЦЕ МАЛА ТОДИЦЕ

Тодице, мала Тодице, ој ти шарено цвеќенце,
прескочи ми те навади, прегреши ми те настапи.
часкум под нога повена, како коприва од слана.

ВАЛАЛО МИ СЕ ЈАБ'ЛКЦЕ

Валало ми се јаб'лкце, цареви дворје отишло,
царот од столот симнало, оно на столот седнало,
царштина му'а презело.

ОЈ ЈОВАНЕ БОЖИКУМЕ

Ој Јоване Божикуме, Божикуме, Божјо име,
Божјо име, домаќине, што не збираш мили гости,
ај земи си котле вода, котле вода со нагазмо,
во котлето бел босилок, бел босилок,
стребрениот крст
да напскаш небо, земја, да се роди вино жито,
вино, жито, мед и млеко, да се ранат сиромаси,
сиромаси, сирачиња, да се ранат и овчари.

ПЕТРУНО ПИЛЕ ГРАДЕШКО

Петруно, пиле градешко, Петруно, пиле шарено,
везден кај одам по тебе, по тија кални патишта,
по тија темни долишта.

100 НАЈУБАВИ СЛИКИ НА СИТЕ ВРЕМИЊА

„Чунови“ на Вангел Коџоман

„Чунови“ е масло на платно на Вангел Коџоман насликано во 1940 година. Коџоман е роден на 14 февруари 1904 година во Струга.



Името и ликовното дело на Коџоман е вградено во темелите на модерната уметност во Македонија. Тој е ликовен уметник и еден од малубројните, кој во почетокот на триесетите години на минатиот век, во историски неповолни услови ја почнал својата творечка активност. Неговото дело е од големо значење бидејќи се смета за еден од основачите на Средното уметничко училиште во Скопје и

на Друштвото на ликовите уметници во Македонија.

Имал самостојни изложби во Струга, Скопје и во Торонто, а учествувал и на повеќе групни изложби во земјата и во странство.... ■

ТОП 5 НАГЛЕДАНИ ФИЛМА

во САД викендов



1

ЗАЕДНИЧКО ВОЗЕЊЕ 2
RIDE ALONG 2



Заработка: 34.000.000 \$

Жанр: акција
Режија: Тим Стори
Актери: Ајс Кјуб,
Кевин Харт,
Тика Самптер

2

ПОВРАТНИК
THE REVENANT



Заработка: 29.500.000 \$

Жанр: авантура
Режија: Алехандро Гонзалес Инариту
Актери: Леонардо ди Каприо,
Том Харди, Вил Полтер

3

ВОЈНА НА СВЕЗДИТЕ:
СИЛАТА СЕ БУДИ
STAR WARS:
THE FORCE AWAKENS



Заработка: 25.100.000 \$

Жанр: авантура
Режија: Џ.Џ. Абрамс
Актери: Харисон Форд,
Дејзи Ридли,
Марк Хамил

4

13 ЧАСА: ТАЈНИТЕ
ВОЈНИЦИ ОД БЕНГАЗИ
13 HOURS: THE SECRET
SOLDIERS OF BENGHAZI



Заработка: 16.000.000 \$

Жанр: акција
Режија: Мајкл Беј
Актери: Џон Красински,
Пабло Шрајбер,
Џејмс Багде

5


ДОМОТ НА ТАТО
DADDY'S HOME



Заработка: 9.300.000 \$

Жанр: комедија
Режија: Шон Андерс
Актери: Вил Фарел,
Марк Валберг,
Линда Карделини

КЕПЕСКИ КАКО АМАНЕТ ИМ ЈА ОСТАВИ ГРАМАТИКАТА НА СИТЕ НАРЕДНИ ПОКОЛЕНИЈА МАКЕДОНЦИ



Имаме богат и привлечен јазик, каков што многу народи на светот посакуваат да имаат. Јазикот не е создаден затоа што некој побарал да биде создаден, туку затоа што тој е објективна ситуација и култура што Македонците ја создаваа низ векови. Тоа што граматичарите само го констатираат, велеше Кепески

Пишува | Невена Појовска

Во 1946 година македонските средни училишта ја добиле првата граматика на македонски јазик благодарение на Круме Кепески, кој со пишувањето на граматиката имал желба на учениците да им даде учебник кој ќе ги воведо во нашиот литературен јазик и ќе им помогне да ги разберат основните црти. Тој е македонски педагог, лингвист, преведувач, собирач на народни умотворби, граматичар кој успеал да ја развије свеста на Македонците за сопствениот литературен јазик а со тоа и за сопствена националност.

Можеби токму поради тоа јазикот се става на прво место при национална идентификација, заедно со чувството за припадност. Таков израз на идентитетот пробудила појавата на македонската граматика на македонски јазик. Јазикот е белег на националната индивидуалност, со излегувањето на првата македонска граматика може да се каже дека македонската националност добила своја сопствена идентификација и белег со кој ќе може да се прикажува пред другите. Денес има печатено поголем број македонски граматик на македонски јазик или на некој од светските и европските јазици.

Имаме богат и привлечен јазик, каков што многу народи на светот посакуваат да имаат. Јазикот не е создаден затоа што некој побарал да биде создаден, туку затоа што тој е објективна ситуација и култура што Македонците ја создаваа низ векови. Тоа што граматичарите само го констатираат – велеше Кепески.

Кепески е автор на првата македонска граматика, која овозможува основно зацврстување на македонската литературно-јазична норма во свеста на македонските родени зборувачи и соодветно преточување на граматичката материја во наставната практика. Првата македонска граматика Кепески ја објавил на 26.1.1946 година.

При пишувањето на оваа граматика имав желба да им дадам на учениците учебник што ќе ги воведо во нашиот литературен јазик и ќе им помогне да ги разберат неговите основни црти. Предавајќи и сам во гимназиите и знаејќи што може да се премине, се трудев да го изнесам граматичкиот материјал во што постегнат обем. Дека писменоста и во другите јазици е област каде што најмногу се грешат, а ученикот е често пати тука оставен сам на себе си и на својата досетливост, гледав да дадам попланско и посистемно упатување во истата област. Предлаганата граматика треба да ја задоволи големата потреба од учебник за македонски јазик во нашите гимназии. Материјалот го подбрав во духот на програмата од Министерството на народната просвета и се трудев да го изнесам во достапна форма – запишал во Предговорот на граматиката, авторот Круме Кепески.

Круме Кепески остави значаен и непобитен придонес за македонскиот народ. Описменувањето, писменоста и јазикот, се народот и нацијата. Неговата мисија е исполнета и Кепески како аманет им ја остави граматиката на



македонскиот литературен јазик на сите наредни поколенија Македонци. Најважната улога на првата граматика објавена во 1946 година е што ја разви свеста на Македонците за сопствениот литературен јазик, а со тоа и за сопствената националност.

Кепески е роден на 8 април 1909 во Прилеп и припаѓа на историски еминентната генерација македонски интелектуалци и творци, која созреваше во годините непосредно пред Втората светска војна и која се вклучи многу активно во столетните стремежи на своите претходници, но и на своите современици.

На Граматиката работев засилено и со љубов. Тешко е да се објаснат и љубовта и радоста, предизвикани од тој интимен

Првата македонска граматика Кепески ја објавил на 26.1.1946 година

контакт со нешто што логички стана историја. Јазикот не е предмет, туку духовност – ќе рече Кепески.

Претседателот на Република Македонија, Ѓорге Иванов, постхумно му додели Орден за заслуги за Македонија на професорот Круме Кепески, авторот на првата македонска граматика, за високите дострели што ги постигна во својата долгогодишна образовна дејност со што даде придонес во промовирањето и во афирмирањето на македонскиот литературен јазик.

Сите сме свесни дека јазикот е нашиот национален и културен бедем пред сите негативни на нашиот идентитет и на нашата самобитност. Оттука, постојано треба да се работи на неговото зачувување, како што тоа неуморно го правеше професорот Кепески целиот свој живот. Тоа не е само образовна и општествена одговорност, тоа е задача на секој од нас поединечно да се потрудиме да го исполниме заветот на професорот Кепески и да го негуваме нашиот македонски јазик во нашите домови, на работните места, на јавните и социјални настани – рече Претседателот на Република Македонија, Ѓорѓе Иванов. ■



СЕ НАДЕВАМ ДЕКА ЌЕ СТИГНЕМЕ И ДО БРОДВЕЈ

Димоски, Арна Шијак и Јелена Јованова ги толкуваат главните улоги во мјузиклот „Чикаго“, кој е поставен на сцената на МНТ и за кој постои големо интересирање

Разговараше | **Александра М. Бундалевска**
Фофо | **Александар Ивановски и Емил Пејтров**

Младиот Жарко Димоски (26) одлично се снајде во улогата на Били Флин, шармантниот адвокат во „Чикаго“, првиот мјузикл со лиценца поставен на сцената на Македонскиот народен театар (МНТ). Димоски, Арна Шијак и Јелена Јованова ги толкуваат главните улоги во мјузиклот за кој постои големо интересирање.

Димоски, кој е вработен во „Театар Комедија“ гостува во МНТ, а зад себе има уште настап во мјузикл, оној во Драмски театар, „Македонска крвава свадба“.

■ Не го посакував конкретно „Чикаго“, но апсолутно посакував и посакувам светски дела по светски терк и се надевам дека ќе продолжиме да откупуваме лиценци и да правиме поубави дела од оригиналите – вели Димоски во интервју за „Република“.

Димоски игра во четири претстави кои се на репертоарот на „Театар Комедија“, а меѓу повеќето ангажмани е и водењето на радиоемисијата „Комичен мегахерц“ со својот колега Атанас Атанасовски.

■ Дали убаво се забавувате за време на подготовката на мјузиклот „Чикаго“?

ДИМОСКИ: Забавата е неминовна, кога го работиш тоа што го сакаш не може да не се забавуваш. Самото тоа што треба да направиш позитивна



енергетска симбиоза со 70 луѓе, е бесценето. Кога се работи мјузикл, каде и да се свртиш, отсекаде „тече“ музика а каде што има музика има и песни, а каде што има песни, нема зло. Шегата настрана, да се работи мјузикл навистина е благодат. И благодарам на Наташа Поплавска за истрајноста и за вербата во проектот и во мене.

■ Одлично се снајдовте во улогата на Били Флин, како од актерски аспект, така и од музички аспект, покажувајќи ѝ ги на публиката Вашите музички способности. Ви се допаѓа ли тој период од '20-тите години од минатиот век исполнет со многу убавина, гламур, декаденција, слобода?

ДИМОСКИ: Како што секогаш и секаде велам, тоа е периодот во кој сакам да одам ако некогаш се измисли временска машина. Тоа е една ера на прогресивност, живот со многу стил, како што љубам да кажам, ера на многу чад и алкохол, исполнетост на сите сетиле, токму како во претставата „Чикаго“.

■ Помислувавте ли дека некогаш во Македонија ќе глумите во мјузикл и тоа во мјузикал со лиценца, по сите правила и прописи, како на Бродвеј?

ДИМОСКИ: Досега имам глумено во еден мјузикл, „Македонска крвава свадба“ на Драмскиот театар и тоа беше првото мое искуство. Секогаш велам: Ништо не е невозможно ако доволно силно го посакуваш. Не го посакував конкретно „Чикаго“, но апсолутно посакував и посакувам светски дела по светски терк и се надевам дека ќе продолжиме да откупуваме лиценци и да правиме поубави дела од оригиналите.

■ Каква иднина му предвидувате на „Чикаго“? Дали ќе гостува по фестивали, ќе има ли шанса да го видат гледачи надвор од Скопје?

ДИМОСКИ: Блескава иднина, во секој случај. Интересот е многу голем, реакциите и коментарите на публиката се многу позитивни. Самиот факт што се бара билет повеќе говори за иднината од секаков аспект. Не знам каде би гостувале во Македонија, освен во Велешкиот театар, говорам исклучиво за техничката опрема на сцената, а за надвор од Македонија искрено се надевам дека ќе стигнеме и до Бродвеј за да покажеме колку талентиран народ постои таму некаде на замаглениот Балкан во библиската Македонија.



■ Што е она што многу ве импресионира во мјузиклите?

ДИМОСКИ: Комплетноста на делото како театарски жанр – мјузикл. Комплетноста на актерите. Глумата, пеењето, играњето! Овие три работи бараат беспрекорна дисциплина, одржување на психофизичката состојба, постојани вежби, негување на гласот, познавање на сопствената анатомија пар екселанс. Координацијата со сите околу тебе, водството под диригентската палка – дисциплината на работата во секој случај.

■ Вие сте од младата генерација актери, вработен во жанровскиот „Театар Комедија“. Како е денес да се биде актер во Македонија?

ДИМОСКИ: Сè уште не знам како е да се биде актер во друга држава, па нема да си земам за право да говорам за тоа. Во Македонија, лично за мене ќе говорам, за да не бидам сфатен погрешно, е одлично, има многу ангажмани. Работам по три-четири работи повеќе од 12 саати секој ден и нормално е да е исплатливо. Секогаш е подобро приходите да се поголеми, но тоа е работа на личен пазар.

■ Тешко ли е да се насмее публиката?

ДИМОСКИ: „За вкусовите не се дискутира“. Тоа значи дека и во публиката има разни вкусови. Некогаш и најдобро осмислените, најдобро напишаните шеги нема ни да ја скотнат публиката за разлика од тоа што некогаш и обична цтовка ќе ја насмее до солзи. Затоа прашањето, дали е тешко или лесно да се насмее публиката, е дискутабилно. Во секој случај, убаво е да ја смееш публиката, чувството е бесценето.

■ Иако публиката не треба да се дели според возраста, впечатокот е дека „Театар Комедија“ има млада публика која не пропушта премиера на нова претстава. Има ли шанси театарот да го промени светот на подобро?

ДИМОСКИ: Во „Театар Комедија“ може да се сретнат сите генерации, но најзапамена е помладата публика. Да, тоа е точно и тоа е добро, зашто колку повеќе едуцираме млади луѓе, толку подобра иднина ќе имаме, а со тоа, нели, се надеваме да го промениме светот на подобро. Апсолутно верувам дека театарот како медиум може да влијае на промена на светот, како на локално ниво така и на глобално ниво, колку недостижно и да звучи тоа!

■ Што станува со филмот? Одите на аудиции, во какви филмови би сакале да глумите?

ДИМОСКИ: Последната моја филмска улога беше во играно-документарниот филм „Последниот Македонец“ и воедно првата улога во долгометражен филм. Имам снимено прилично кратки филмови, а во еден период бев и дел од серијалот „Тврдокорни“. На аудиции одам кога има, но за жал ги има многу ретко. Мојот вкус за филмови е доста деликатен но, дај боже да има понуди, после е лесно.

■ Кои се следните проекти во кои сте ангажирани?

ДИМОСКИ: Пред некој ден во „Театар Комедија“ почнавме нова претстава со Синиша Евтимов. Работниот наслов на текстот е „Вардарски пастуви“. Претставата, здравје, ќе биде многу забавна, а со премиера треба да излеземе некаде на почетокот на март. Повеќе нема да откривам. Во моментот немам други театарски ангажмани. ■


ЕСТРАДАТА НА ЗИМСКИ РАСПУСТ

Можеби лани му посакавме добредојде на снегот, кој по долго време добро налегна во Скопје, но годинава во главниот град најчесто уживаме во зимското сонце со заби. Вчера, пак, на голема радост на родителите, и официјално заврши зимскиот распуст за учениците

Пишува | Марина Косићовска

На распуст беа и повеќето наши познати личности, кои во јануари најчесто како да хибернираат од музичка-

та сцена. Ако во декември имаат полн распоред на настани и работни обврски, сега полнат батеријата секој на свој планински врв.



ВИКТОРИЈА ЛОБА

Подготвена за освојување на врвови, пејачката деновиве е на Копанник, каде што ги вежба скијачките вештини.

МАРЈАНА СТАНОЈКОВСКА

Работните обврски ја „врзаа“ згодната лото-девојка за Скопје. Сепак, Марјана Станојковска успеа и тука да најде место за зимско уживање. На лизгалиштето во Спортскиот центар „Борис Трајковски“, Марјана уживаше и со целата екипа од емисијата „Во недела попладне“, меѓу кои беа и колегите Златко Андоновски и Ненад Георгиевски.



ДАНИ ДИМИТРОВСКА

Во бугарските ски-центри ужива и пејачката Дани Димитровска.




КАРОЛИНА ГОЧЕВА

На неа, веројатно, сите ѝ завидуваат. Македонското девојче прво уживаше во сонцето во Мајами, за подоцна да се префрли и на западниот брег на САД. Друштво ѝ прави и водителката Бона Пауновска, која од неодамна живее таму заедно со својот сопруг.

ЕМИЛИЈА РОЗМАН

Мисицата ужива во својата Македонија. Викендите ги користи за релаксирање на Попова Шапка.



НОНЕ НЕДЕЛКОВСКА

Ноне ги искористи празниците да се врати во родниот Велес. Пејачката, која со години работи на брод и крстосува по светот, за зимскиот распуст уживаше на езерото Младост.

ЛИЛА СТОЈАНОВСКА

Водителката ужива да патува, но овој распуст остана во Скопје и ѝ пркоси на ниската температура.

АЛЕКСАНДАР ТАРАБУНОВ

И Тара се одлучи за Македонија. Пејачот замина за Охрид, каде што како добар домаќин, друштво му правеше колелата Ѓоко Танески.



МЕЛИТА РАКИЧЕВИЌ

Водителката и годинава го посети Банско, каде што покрај во снегот, уживаше и во богатите на безбројните бањи. Друштво ѝ правеше нејзината ќерка Барбара.

ДИМИТАР АТАНАСОВСКИ И САРА МЕЈС

Водителот, инаку страстен љубител на зимските спортови, го користи снегот од првото паѓање па сè додека да се стопи. Откако одморија во Крушево, двојката помина неколку дена и во скијачкиот центар Боровец.



АДЕЛИНА ТАХИРИ

Младата скопска пејачка со албанско потекло е честа тема на чаршиските муабети, според кои таа е Елена Тројанска на многу меѓумашки „војувања“. Заедно со водителката Елена Стефановска, Аделина Тахири помина краток зимски одмор во Австрија, далеку од сите скандали.



Со секој купен број на „Република“ добивате попуст од 50 денари за кино-проекции во „Милениум“

попуст
50
денари
Важи од 22.1. - 28.1.2016

КИНО МИЛЕНИУМ 3D



САНКТ ПЕТЕРБУРГ, НЕПРОЦЕНЛИВО ИСТОРИСКО И КУЛТУРНО БОГАТСТВО

РУСКА БАЈКА

Седиштето на царска Русија воедно е и место каде што живееле славните и ненадминливи писатели како Александар Пушкин, Фјодор Достоевски и Лав Толстој. Одејќи по неговите грандиозни улици имате чувство дека поминувате низ различните етапи на руската историја, култура и уметност. Царскиот град е направен така што не можете да го заборавите тој факт. Неговата моќ ја чувствувате на секој чекор

Пишува | Јана Јосифоска

Санкт Петербург, Петровград, Ленинград, за Русите едноставно Питер. Различни имиња низ историјата, а сепак истиот град, царски, советски, руски... Секое од овие имиња ја означува самата суштина на руската историја, преполна со немири и со бури, кои во голема мера се рефлектирале на некогашната престолина на царска Русија.

Овој величествен град го основал рускиот цар Петар Велики во 1703 година на вливот на реката Нева во Балтичко Море, како „прозорек кон западот“. Само девет години подоцна, Санкт Петербург станал руска престолнина и на тоа место се

задржал сè до Октомвриската револуција во 1918 година, кога центарот е вратен во Москва. По смртта на Ленин, името на градот е сменето во Ленинград. Тоа име го задржал сè до распадот на Советскиот Сојуз во 1991 година, кога му е вратен стариот, првобитен назив што го носи и денес.

ЦАРСКА МОЌ И БАЈКОВИТА УБАВИНА

Седиштето на царска Русија воедно е и место каде што живееле славните и ненадминливи писатели како Александар Пушкин, Фјодор Достоевски и Лав Толстој. Одејќи по неговите грандиозни улици имате

чувство дека поминувате низ различните етапи на руската историја, култура и на руската уметност. Царскиот град е направен така што не можете да го заборавите тој факт. Неговата моќ ја чувствувате на секој чекор.

Тешко е да се одреди од каде да се започне запознавањето со Питер и со неговата историја. Шетајќи по Невскиот проспект, централниот булевар, ќе најдете на бројни тесни улочки кои го сечат и ве мамат да фрлите

и најгледен музеј на светот. Постои приказна дека за обиколка на целиот простор потребни се дури 11 години, за да се погледне секој предмет по една минута. Комплексот содржи шест згради, од кои највпечатлив е прекрасниот Зимски дворец, луксузниот дом и некогашна резиденција на руските цареви.

ГРАД - МУЗЕЈ

Додека уживате шетајќи низ оваа руска бајка, погледот сигурно ќе ви застане на една од најубавите градби на Санкт Петербург, боженствената Црква на пролиената крв, градена во препознатлив руски стил. Има неверојатна архитектонска сличност со Василиј Блажени на Црвениот плоштад во Москва. Нејзините куполи во повеќе бои се заштитен знак на градот, а олтарот го обележува местото каде што


е убиен царот Александар II. Самата црква е специфична по тоа што нејзиниот ентериер го сочинуваат преку 7.000 мозаици и претставува најдекорирана градба од тој тип во Русија.

Не пропуштајте да ја посетите другата страна на брегот, каде што се простира прочуената Петропавловска тврдина, со истоимената црква, каде што е погребана целата царска династија Романови, но и Катарина Велика, Петар Велики, како и последниот убиен цар Николај II, неговата сопруга Александра и наследниците. Посетата на овој град без да се види ова здание не би била комплетна.



Уште еден величествен комплекс палати, Петерхоф, бил резиденција на Петар Велики и воедно, бисер на овој град. Петерхоф е убав колку што е и забавен. Можете да видите фантастични фонтани кои работат цел ден за време на летниот период. Палатата служела како царска резиденција сè до Октомвриската револуција кога е прогласена за музеј.

Најдобро време да го посетите Санкт Петербург е во текот на „белите ноќи“ (од средината на јуни до средината на јули), но треба да бидете внимателни бидејќи тогаш цените драстично се зголеμουваат. Од мај до октомври сите мостови на реката Нева се креваат помеѓу два часот и пет часот наутро. Ова е навистина прекрасна глетка која вреди да се види и која привлекува многу туристи.

Што се однесува до сместувањето, во центарот има малку



хотели и тие се многу скапи. Хостелите се подобро решение, а се наоѓаат и такви во центарот на градот со пристојни услуги и со пристојни цени. За крај, никако не пропуштајте да ги посетите етнорестораните и одличните оброци што ги спремаат жителите. Пријатните луѓе и насмевките што ќе ги видите на секој чекор, ќе направат да се почувствувате добро дојдени. ■



КАКВИ ФРИЗУРИ ЌЕ СЕ НОСАТ НАПРОЛЕТ И НАЛЕТО?

Што се однесува до боите, многу популарни ќе бидат огненоцрвената, платинесторусата, темнокафеавата и сите неприродни бои за коса, особено пастелните нијанси

Во јануари најчесто планираме што ќе правиме во текот на следната година, се организираме и ги прегледуваме трендовите што нè очекуваат.

Напролет и налето ќе се носат секакви фризури и секоја припадничка на женскиот пол може да ја најде онаа што најмногу ќе ѝ одговара според должината на косата

и според нејзината текстура. Што се однесува до боите, многу популарни ќе бидат огненоцрвената, платинесторусата, темнокафеавата и сите неприродни бои за коса, особено пастелните нијанси.

ПЛЕТЕНКИ

Еден од водечките трендови за следната сезона се плетенките во сите облици.



КОЊСКО ОПАВЧЕ

Пописот на трендови не би бил целосен без коњското опавче, а оваа сезона коњското опавче се носи на сите можни начини.



БОБ НАД РАМЕНИЦИ

Разни видови боб, исто така, секогаш го пронаоѓаат своето место на листата со модерни фризури, а оваа сезона ќе се носи боб над раменици. Оваа фризура најмногу им прилега на девојките со многу рамна и со цврста коса.

ЛУДИ КАДРИЦИ

Кадриците не им прилегаат на сите, но секоја жена, барем еднаш во животот посакува да има кадрава коса. Можеби сега е вистинско време за тоа.



РАСТУРЕН КОК

Растурениот кок не е некоја новост кога се трендовите во прашање и, некако, оваа фризура секоја сезона успева да се привлече меѓу најпопуларните. Можеби затоа што повеќето жени ја обожаваат и е многу едноставна за правење.




ПРИРОДЕН ИЗГЛЕД

Има ли нешто поубаво од природна фризура? Лежерна и едноставна. Тоа значи да ја оставите косата таква каква што е, бидејќи тоа е еден од оние трендови што нè очекуваат оваа пролет.

КРАТКО ПОТСТРИЖЕНА

За да не излезе дека сите трендови се однесуваат на долга и на полудолга коса, оваа година посебно се издвојува трендот ултракратко потстрижана коса.



БРАНОВИ ВО КОСА

За сите романтичарки пролетва во тренд ќе бидат бранови во косата кои одлично го збогатуваат изгледот за топлите летни вечери.





Hi Force - Хидрауличен алат и опрема



Хидраулични дигалки

Момент клучеви

Хидраулични истегнувачи



Scheuch - Системи за отпрашување



Резервни делови за дробилки



ВЕКА - Системи за централно подмачкување



📍 Никола Русински бр. 15 лок. 119

☎ + 389 2 55 12 991

📠 + 389 2 55 12 993

✉ support@alphatech.com.mk

УБАВИ ЖЕНИ

АЛЕСАНДРА АМБРОЗИО



Целосно име:

Алесандра Корине Амброзио

Родена на:

11 април, 1981 (34 г.)
Ерешин, Рио Гранде до
Сул, Бразил

Националност:

Бразилка

Професија:

манекенка

Сопруг:

Џејми Мазур
(во брак од 2008 г.)

Деца: две

Алесандра Амброзио е бразилска манекенка и актерка. Таа почнала да посетува часови по манекенство уште на возраст од 12 години, а на 14 години се пласирала меѓу дваесетте финалистки на моден натпревар во Бразил. Амброзио во моментот е една од ангелите на „Викторија сикрет“ и беше првото рекламно лице на линијата „Пинк“.

Во минатото, Амброзио, исто така, беше лице на „Ралф Лорен“, на „Армани ексчејнџ“, на „Некст“, на „Кристијан Диор“, итн. Се има појавено на бројни насловни страници на меѓународни магазини и во реклами за познати брендови. Покрај манекенството, Амброзио е амбасадор на Националното друштво за борба против мултиплекс склероза. ■

Цитати:

- „Сè додека се чувствувате добро со тежината и со изгледот, тоа е она што е важно.“
- „Обожавам очила за сонце, ги имам во сите форми и бои.“
- „Имам среќа да работам со најдобрите дизајнери во светот и врвни стилисти – кои ми се ментори.“



Преод | Ана Цветаноска



НАПРАВЕТЕ УНИКАТЕН ЧАСОВНИК ВО СВОЈОТ ДОМ

Доколку сакате да имате уникатен часовник во својот дом, а притоа да внесете и парче природа во него, направете сиден часовник од дрво

Потребни материјали и алати:

- помало тркалезно парче дрво
- механизам за часовник
- хартија за стругање со гранулација 220
- премаз за заштита на дрвото и четка
- дупчалка



Постапка:

Површината на парчето дрво обработете ја со хартијата за стругање. Потоа на неа може, но и не мора да напишете, изрезбате или залепите бројки. Дрвото заштитете го со премаз.

Одберете дупчалка со соодветна димензија (во зависност пречникот на оската на механизмот) и направете отвор на местото каде што сакате да бидат поставени стрелките. Од задната страна на дрвото поставете го механизмот на часовникот, а од предната стрелките.

На задната страна на дискот поставете закачалка, како за слика, и поставете го часовникот на сидот. ■

ДОМАШНИТЕ МИЛЕНИЦИ СЕ ДОБРИ ЗА ВАШЕТО ЗДРАВЈЕ



Домашните миленици носат огромна радост во многу домови. Нивната несебична љубов создава позитивна енергија што исполнува и тие стануваат незаменлив член на семејството. Но, не само тоа. Домашните миленици, освен расположението, го подобруваат и здравјето на многу различни начини

ГО ПОДОБРУВААТ РАСПОЛОЖЕНИЕТО

Потребно е да поминете само 15-30 минути со вашето маче или куче за да чувствувате помалку вознемиреност и стрес. Додека се забавувате со вашето милениче, во вашето тело се случуваат многу промени, кои на крајот водат до подобрување на расположението. Нивото на кортизол, хормонот на стресот, се намалува. Се забележува и зголемено производство на серотонин - „хормонот на среќата“.

ГО ПОДОБРУВААТ ЗДРАВЈЕТО НА СРЦЕТО

Истражувањата покажуваат дека една од придобивките од чување мачка е зачувување на здравјето на срцето. Резултатите од 20-годишно истражување покажале дека луѓето што чуваат мачка имаат 40 проценти помали шанси да умрат од срцев удар. Друго истражување покажало дека шансите за заздравување по срцев удар се поголеми кај луѓето што чуваат куче.

ГАЛЕЊЕТО НА МИЛЕНИЧЕ ЈА НАМАЛУВА ДЕПРЕСИЈАТА

Галењето маче или куче има смирувачко дејство. Нивната љубов дејствува позитивно на секој човек. Грижата за кучето или мачето прави луѓето да чувствуваат дека покорисно го трошат своето време и тоа им ја зголемува самовербата.

ЈА НАМАЛУВААТ ПОЈАВАТА НА АЛЕРГИИ И НА АСТМА

Постојано се зголемува бројот на истражувања што покажуваат дека ако детето живее со крзнено животно како маче или куче или постојано е во контакт со поголеми домашни животни (коњ), тогаш тоа е изложено на помал ризик од алергии и од астма. Помал е и процентот на бебиња што развиваат егзема – алергична реакција на кожата.



АДАМ

Адамот е декоративно собно цвеќе со големи срцевидни листови и цвет во зелена боја, кој расте еднаш годишно. Долните листови постепени изумираат, а централно се развиваат нови листови

Ова собно цвеќе добро поднесува жештини и може да се чува во простории со централно греење. Листовите треба да се бришат со влажна крпа. Ако во просторијата има сув и зачаден воздух, листовите ќе почнат да се сушат по рабовите.

Се пресадува на две години во поголема саксија и притоа треба да се внимава да не се повреди коренот на растението. На адамот му одговара силна, пропустлива, плодна почва. Се прихранува на 15 дена во лето, а еднаш месечно во зима.

Ова цвеќе треба често да се залива со вода, посебно ако е во просторија со централно греење. Во лето се залива со вода на секои два дена, а во зима двапати во неделата. Земјата во саксијата треба да биде постојано влажна, но не смее да има вода во тацната. Така може да почне да гние коренот.

Се размножува со изрежани делови и со делење на израстоците. Изрежаните делови се отсекуваат со нож од матичното растение и се садат во што помала саксија. За да пушти корења температурата треба да биде од 20 до 23 степени. Многу успешно се размножува и со семката што се формира во цветот.

Адамот ја исфрла вишокот вода преку природен процес и затоа се вели дека „плаче“. Ова се случува ако заливањето со вода е пречесто и ако во просторијата има преголема влага.

Адамовиот сок е отровен и може да предизвика алергиски реакции. ■



„ЛЕНОВО ВАЈБ К4 НОУТ“

СО ОЧИЛА ЗА ВИРТУЕЛНА РЕАЛНОСТ



„Леново“ го претстави новиот таблет „вајб К4 ноут“, кој ќе се испорачува во пакет со очила за виртуелна реалност. Цената, барем за азискиот пазар, ќе биде многу ниска, околу 200 долари, додека, пак, за глобалната верзија сè уште нема конкретни информации.



Леново „вајб К4 ноут“ доаѓа со 5.5-инчен екран со вертикални 1080 пиксели, располага со главна камера од 13 мегапиксели и со камера за самофотографирање од 5 мегапиксели, има 3 гигабајти РАМ-меморија, 16 гигабајти внатрешна меморија, работи со осумјадрен процесор Медиатек МТ6753, има батерија со капацитет од 3300 мАх, и има „Андроид 5.1 лолопоп“ оперативен систем.



„МИНИ“
ГО ПРЕТСТАВИ НОВИОТ
МОДЕЛ „КЛАБМЕН ОЛ4“



УРБАН ТЕРЕНЕЦ ОТСЕГА И СО ПОГОН НА СИТЕ ЧЕТИРИ ТРКАЛА

Британската компанија за производство на автомобили „Мини“, ја прошири својата палета на производи со нов „клубмен“, кој отсега ќе има погон на двете оски

Подготви |
Бојан Момировски

Новиот модел „клубмен ОЛ4“ еднавотр изгледа сосема идентично со стандардниот модел „клубмен“, кај кој силата од моторот се пренесува само на предната оска, но отсега љубителите на возилата на „Мини“ можат да го возат новиот урбан теренец со погон на сите четири тркала. Новоразвиениот погон преку двете оски располага со преден и со заден диференцијал и со електрохидраулично квачило, кое работи во комбинација со „Динамик стабилизират контрол систем“. Во зависност од состојбата на подлогата и од дистрибуцијата на моментот на вртежи, силата на моторот се испраќа на тркалата кои оптимално можат да ја пренесат на патот што значително ја подобрува движечката сила и вкупната управливост на автомобилот.

Од компанијата најавуваат дека по светската презентацијата која е закажана за Саемот на автомобили во Њујорк во април, моделот со погон на сите четири тркала за пазарот во САД ќе биде понуден со две моторни опции.

Послабиот турбобензински мотор со три цилиндри развива 135 коњски сили и 220 њутн-метри вртежен момент. Овој агрегат може да се комбинира со шестстепен рачен менувач, а за вљубениците на автоматскиот менувач е понуден и осумстепен менувач. Со автоматскиот менувач, „клубмен ОЛ4“ за 9,3 секунди развива од 0 до

100 километри на час, а неговата максимална брзина изнесува 201 километар на час.

За посилената верзија која има дополнителна ознака S, одбран е дволитарски четирицилиндрен турбобензински мотор, кој има 192 коњски сили и 280 њутн-метри најголем вртежен момент. Понудата на менувачи е идентична како и кај послабата верзија на мотор, а „клубмен ОЛ4“ во комбинација

со осумстепените автоматски менувач за забрзување од 0 до 100 километри на час ќе потроши 6,6 секунди. Максималната брзина изнесува 225 километри на час. Просечната потрошувачка изнесува 7,8 литри во комбиниран режим на работа.

Се очекува новиот модел на „Мини“ да излезе во продажба веднаш по светската премиера во април. ■



СОНОТ ЗА РИО Е РЕАЛНОСТ

Како што велат многумина, ова ЕП е како подготовка за тоа што треба да се случи во април. Април е, можеби, месецот „Д“ за сите наши селекции. Еднаш учествувавме на вакви квалификации во Гетеборг и убеден сум дека ја научивме лекцијата. Тој што ќе биде домаќин на групата ќе има голема предност, вели Алушовски во интервју за „Република“

Стевче Алушовски (43) е поранешен ракометен репрезентативец, кој до неодамна беше дел од најдобрата селекција, прво како играч, а потоа и како дел од стручниот штаб. Денес Алушовски има своја ракометна школа каде што безрезервно ги подучува идните ракометари на тајните на овој спорт. Алушовски беше дел од првиот официјален натпревар на најдобрата ракометна репрезентација на Македонија. Незаборавни се неговите настапи, посебно на Светското првенство во Хрватска пред седум години кога со неговите голови во последните секунди против Полска и Русија, Македонија се пласираше во следната фаза.



Фото | Александар Ивановски

„Заслужен ли е пласманот на македонската машка ракометна репрезентација во вториот круг на Европското првенство во Полска?“

АЛУШОВСКИ: Секако дека е реален, но и заслужен пласманот на репрезентацијата со игрите што ги прикажаа ракометарите на трите натпревари, со Франција, Полска и со Србија. Но, според мене, можевме да пренесеме и некој бод. Ни претстојат уште три квалитетни натпревари – со Хрватска, Норвешка и со Белорусија. Во оваа група гледам голема шанса да освоиме најмалку четири бода, гледајќи ги натпреварите од таа група и познавајќи ги репрезентациите и нивниот менталитет. Мислам дека Македонија има шанса да освои најмалку четири бода во претстојните три натпревари.

„Што може да очекуваме во втората фаза? Реално ли е да очекуваме повторување на успехот од континенталното натпреварување од Србија 2012 година?“

АЛУШОВСКИ: Ситуацијата треба да се гледа од натпревар во натпревар. Може сè да се случи. Норвешка и Полска пренесоа по четири бода, меѓутоа на Норвежаните тие четири бода мислам дека нема да ѝ бидат гаранција дека ќе бидат сигурен полуфиналист. Хрватска имаше една грешка токму против репрезентацијата на Норвешка. На ова ЕП Хрватска е со многу поинаков состав од тој што сме навикнале да го гледаме. Норвешка е една млада селекција што игра извонредно модерен ракомет со брза транзиција. Белорусија, според мене, е изненадување во таа група. Ако се наредат коцките, ние и во Србија имавме само еден бод по првата фаза, па потоа можевме да стигнеме дури и до полуфинале, доколку не беше тој несрекен пораз од Данска. Треба да се оди натпревар по натпревар

СТЕВЧЕ АЛУШОВСКИ

| ПОРАНЕШЕН РАКОМЕТЕН РЕПРЕЗЕНТАТИВЕЦ

бидејќи секој меч е историја за себе. Мислам дека имаме големи шанси и ако не се случат некои непланирани резултати, може да бидеме во игра за седмо и за осмо место.

„Бевте дел од оваа репрезентација и најдобро знаете низ што поминуваат сега. На што треба најмногу да се стави акцент во овој период, на тактичко-техничка подготовка или е поважна психолошката подготовка?“

АЛУШОВСКИ: За натпреварот со Хрватска македонските ракометари немаат многу време за одмор. Едноставно, потрошени се физички и психички. Психолошкиот притисок со Србија си го направи своето, па имаше и грешки од сигурни позиции. Времето е кратко. Треба да поработи таму каде што имаме простор за напредок, а тоа е во играта со играч повеќе. Според мојата анализа, во првите три меча од шампионатот имаме проблем во играта кога на теренот имаме играч повеќе. Тука мислам дека треба да сме поконцентрирани. Во нападот и во одбраната сосема коректно ги извршуваме задачите и тоа што е договорено пред натпреварот. Многу ќе зависи мечот со Хрватска. Ако го добиеме, ќе имаме четири дена простор да се „вратиме“ психички и физички и во двата последни натпревара да играме како да настапуваме на ново, друго првенство.

„Кој е максимумот на оваа генерација? Дали ќе биде безболна смената на генерации?“

АЛУШОВСКИ: Пак ќе кажам, искрено многу ми е жал што не пренесовме некој бод од групата 1. Ќе имавме големи шанси да се надеваме на полуфинале. Мислам дека оваа репрезентација има квалитет, гледајќи поединечно во кој клуб настапуваат нашите играчи. Оваа репрезентација има искуство, има знаење, можеби мал хендикеп е финансиската криза во Металург, па некои од носителите на играта се надвор од посакуваната натпреварувачка форма. Така како што стојат сега работите мислам дека и освојување на седмото место на ЕП нема да биде тоа што е максимумот на оваа репрезентација. Искрено се надевам дека ќе бидеме подобри во втори-



от круг и ќе забележиме најмалку две победи. Мислам дека смената на генерацијата ќе дојде безболно. Познавајќи го Кире Лазаров, кој е лидер на оваа репрезентација и со својот професионален живот може да игра уште најмалку две години. Во тие две години ќе бидат доволни да „стасаат“ и Талески, Кузмановски. Стојанче Стоилов, Дејан Манасков, Гоце Георгиевски се веќе една нова генерација, која е зад генерацијата на Мојсовски и на Лазаров. Имаме репрезентативци што ќе го одржат континуитетот. Во 2017 година во квалификациите за Светското првенство ќе имаме привилегирана позиција. Дотогаш тие играчи преку големи натпреварувања ќе имаат можност да добијат повеќе искуство и да бидат замена за другите играчи.

„Може ли да се оствари сонот за пласман на Летните олимписки игри во Рио де Жанеиро во 2016 година?“

АЛУШОВСКИ: Сонот не само што може да се оствари, туку е и реалност. Како што велат многумина, ова ЕП е како подготовка за тоа што треба да се случи во април. Април е, можеби, месецот „Д“ за сите наши селекции. Еднаш учествувавме на

вакви квалификации во Гетеборг и убеден сум дека ја научивме лекцијата – и играчите и раководството и стручниот штаб и претседателството знаат што треба да се одработи. Тој што ќе биде домаќин на групата ќе има голема предност.

„Треба ли помалку искусните и помлади ракометари како Пешевски и Кузмановски да добијат повеќе шанса да играат?“

АЛУШОВСКИ: Шансата за настап треба да се заслужи, пред сè со залагање на тренинг, потоа со игрите на натпревар. Кај Кузмановски има една позитивна дрскост. Пешевски веќе не е млад играч, тој имаше квалитетни тренинзи со првиот тим на тој Металург што двапати беше во топ 8, знае како треба и треба да добие повеќе шанса, зошто да не? Шансата не може да се подари, треба да се заслужи. Манасков има 23 години, а веќе има зад себе пет големи натпреварувања, што му дава право да биде еден од поискусните во репрезентацијата. Тој е голем играч, ќе биде идната ракометна европска ѕвезда. За Манасков можеме да кажеме дека и сега е голема ракометна ѕвезда. ■ (А.М.Б.)

ВРЕМЕПЛОВ

22 јануари 1990 година

Делегатите од Македонија, Словенија и од Хрватска го напуштаат 14. и последен конгрес на СКЈ.

23 јануари 1993 година

Конституирано е првото повекепартиско еднодомно Собрание на Град Скопје, а за претседател е избран Милан Талевски од ВМРО-ДПМНЕ.

24 јануари 1946 година

Со решение на Министерството за народна просвета на Македонија првата македонска граматика е одобрена за учебник во средните училишта. Нејзин автор е професорот Круме Кепески.

25 јануари 1924 година

Во францускиот град Шамони почнаа првите Зимски олимписки игри.

26 јануари 1905 година

Кај Преторија во Јужна Африка откриен е „Калинан“, најголемиот дијамант во светот, со вредност од 3.106 карати.

28 јануари 1878 година

Во Њу Хевн, САД пуштена е во употреба првата телефонска централа, по две години откако Александар Греам Бел го патентираше телефонот.

28 јануари 1945 година

Во Скопје е отворена првата градинка во Македонија, за престој на деца од четири до седумгодишна возраст, на кои им се обезбедени храна и воспитување преку денот, додека нивните родители се на работа.

ЕДНА ВИСОКОШКОЛСКА УСТАНОВА	Φ	РАКОМЕТАРЪТ ЛАЗАРОВ	СОРТА ПЧЕНИЦА	СОЛИ НА АЗОТНАТА КИСЕЛИНА	ЕКС ШПАНСКА СКИЈАЧКА БЛАНКА ФЕРНАНДЕЗ	ИНДУСТРИСКА ОБЛАСТ ВО ГЕРМАНИЈА	ВИД ЗЕМЈОДЕЛСКА МАШИНА	НАЧИН НА ЛЕКУВАЊЕ СО УБОДИ СО ИГЛИ	АНГЛИСКА ПЕЈАЧКА ФОКС
ДЕЛ ОД ЦРКВА СО ИКОНИ									
ВИД ПЕЧУРКА									
ГОЛЕМО МУЗИЧКО ДЕЛО									
ЗИМСКИ ОЛИМПИНСКИ КОМПЛЕКС ВО САРАЈЕВО						“EUROPEAN PRESS AGENCY”			
КИСЛОРОД		МОДЕЛ НА “ФОРД” ОСТВАРУВАЧКА			ХРВАТСКИ ПЕЈАЧ ДАЛИБОР	ЖЕНСКО ИМЕ			
КАТОЛИЧКИ КАЛУЃЕР								НИКОЛА ТЕСЛА	КАЛИНКА
СЕЛЕН			ЖИТЕЛКА НА ИРАН						
ЧАД, ДИМ			ПОТРЕБА НЕДОСТИГ (ЛАТ.)						
ЕКС ХРВАТСКА РАКОМЕТАРСКА КАЈА				ГОДИШЕН ПРИХОД НА ПАПА	БРАТ	ГЕОМЕТРИСКА ФИГУРА			СУШТЕСТВО ШТО ГРАБА
ЦЕПЕЊЕ НА АТОМСКО ЈАДРО						ТРАНС-ПАРЕНТЕН		РОБЕРТ РЕТФОРД	ТРИ ПОЛОЖБИ
ЕДЕН КОНТИНЕНТ						ЛИЧНА ЗАМЕНКА		ЕЛИЗАБЕТ ТЕЈЛОР	
МРТВО ТЕЛО, ЛЕШ									БЕЛГИЈА
ПЛИВАЧКА КАПАГЕ-БЕНИГЕР				ЕДЕН ИН-СЕКЦИЈА	УНГАРСКО ЖЕНСКО ИМЕ				СТАРА МЕРКА ЗА ТЕЖИНА (МН.)
АРТИСТКАТА БЕКОЛ						ЗИМСКИ СПОРТ		“SURINAME NEWS AGENCY”	
ГРАД ВО ГЕРМАНИЈА					НАРОДНИОТ ДЕЛ ОД ПЛАНИНАТА	ЕМА ТОМПСОН			ЕЛЕКТРОН ЕНЕРГИЈА
НАСЕЛЕНИОТ ДЕЛ ОД ПЛАНИНАТА									
ЖИТЕЛ НА ГРАДОТ ТАМАТАВЕ									

РЕШЕНИЕ: ИКОНОСТАС, ЛИСИНАРКА, ОРАТОРИУМ, ЗЕТРА, ЕЛА, О, КА, ВРУН, ФРАТАР, ИТ, СЕ, ИРАНИКА, КАД, АНАТ, ИЛШ, КРУГ, ФИСИКА, РР, АЗИГА, ТАА, КАДАВЕР, В, УТЕ, ЕТНОЛ, ЛОРНИ, СКИ, ТРИП, СТИВ, ЕКУМЕНА, Е, ТАМАТАВЕЦ

ТВТЕКА



facebook

Го викале Ескалибур зошто никој не можел да го извади од Кладилница.

Ми се допаѓа • Коментирај • Сподели •

Приказната за трите прасиња завршува со чварки.

Ми се допаѓа • Коментирај • Сподели •

Ти снемјува струја дур си на шоља и се вадиш од памет дека си ослепел од напор.

Ми се допаѓа • Коментирај • Сподели •

Песимист гледа полупразно шише, оптимист гледа полуполно шише, јас гледам дека некој ми пие од ракијата.

- Као ти оди у животот?
- Рикверц.

Ми се допаѓа • Коментирај • Сподели •

На 9 луѓе им се допаѓа ова.

Напиши коментар ...

Работник оди кај директорот и бара покачување на платата со образложение:

- Се оженив!

Директорот му одговара:

- Жалам, за несреќни случаи надвор од работното место фирмата не сноси одговорност.

...

Цветко се жали на кумот:

- Бев на лекар заради пиенето!

- И? Што ти кажаа?

- Докторот ми рече дека може да пијам само по една чаша пред спиење.

- И сега што ќе правиш?

- Сега спијам 8 пати на ден по еден саат!



— ТУРСКИ ЌЕБАП —

СОСТОЈКИ:

За кебапите ќе ви треба:

- 1 кг говедско месо
- 1 јајце
- 1 главица кромид
- 1/2 лажиче буковец
- сол и црн пипер
- 50-60 гр лебни трошки (по потреба)

За тавата ќе ви треба:

- 500 гр кромид
- 1 шолја ориз (150 мл)
- 100 гр морков
- 1 лажича буковец
- 1/2 лажичка оригано
- 1 лажичка мешан сув зачин
- 1 лавров лист
- сол и црн пипер

ПОДГОТОВКА:

- Во говедското месо додадете го јајцето. Кромидот измелете го и додајте го во месото. Додајте ги лебните трошки и зачините и мешајте додека не добиете хомогена смеса. Оставете го 15 минути да се спои смесата.
- Кромидот ситно исечкајте го. Морковот изрендајте го. Ставете ги заедно во тавче за да се пржат додека не добијат стаклест изглед.
- Додајте ги зачините и оризот. Оризот оставете го да се испржи. На крај ставете 3 шолји вода.
- Затворете ја тавата со фолија и печете во рерна на 200 степени 25 минути, или додека не се свари оризот.
- Зачините може да ги смените по желба. Може да додадете и една рака сечкан магдонос во тавата.

caffetin COLD®



ПРИ НАСТИНКА И ГРИП

ГИ СПРЕЧУВА СИТЕ СИМПТОМИ НА ГРИП И НАСТИНКА



АЛКАЛОИД
СКОПЈЕ

Здравјејќо ѝред сè

www.alkaloid.com.mk

Пред употреба внимателно да се прочита упатството! За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот консултирајте се со Вашиот лекар или со фармацевт.



#ВИСТИНСКОТЕМНО

WWW.ZLATENDAB.COM.MK